



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања број 101-11, за огласи 101-11 1-30 1-331.

Среда, 9 Јули 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. XIV

Цена на овој број е 100.— дина. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дина. а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-278, Продажно одделение 22-610. Тел. централа 28-010.

520.

Врз основа на членот 119 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА ДА ГИ ПРОПИШУВА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПАСИ НА ЈАГЛЕН КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија да ги пропише, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, минималните запаси на јаглен што определени стопански организации се должни да ги формираат и да ги одржуваат за нормално работење.

Секретаријатите од претходниот став ќе го определат рокот во кој се должни стопанските организации да ги формираат минималните запаси на јаглен, водејќи сметка за можностите за производство и испорака на јаглен од страна на рудниците на јаглен.

Член 2

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, ќе ги регулира односите меѓу рудниците на јаглен, определените стопански организации и Дирекцијата за сировини во поглед на правата на Дирекцијата за сировини во вршењето на надзор над спроведувањето на одредбите од оваа уредба и на прописите што врз основа на неа ќе се донесат и ќе донесе прописи за воведување евиденција и за поднесување извештаи за продадените количини јаглен односно за формираните запаси.

Член 3

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите може, по потреба, да донесува прописи за одобрување кредити под посебни услови на стопанските организации заради набавка на јаглен според одредбите од оваа уредба.

Член 4

Со парична казна од 50.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанската организација:

- 1) ако не обезбеди минимални запаси на јаглен или не ги обезбеди во определениот рок, иако можела тоа објективно да го стори;
- 2) ако не изврши налог од Дирекцијата за сировини издаден од неа согласно со прописите донесени врз основа на членот 2 од оваа уредба;
- 3) ако не достави или не ги достави во рокот извештаите за запасите на јаглен предвидени со прописите донесени врз основа на членот 2 од оваа уредба.

За непостапување според одредбите од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 5

За постапката по стопанските престапи од претходниот член во прв степен се надлежни окружните стопански судови.

Во постапката од претходниот став согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 75—81 и 83 од Уредбата за управување со средствата на стопанските организации.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 258
28 јуни 1958 година
Белград

Претседател на Републиката
Јосип Броз-Тито, с. р.

521.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), во врска со членот 48 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 90/48 и 44/51), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Членот 133 од Правилникот за извршувањето на Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/49) се менува и гласи:

„Стоката примена во царинарницата според членот 15 од Царинскиот закон може да лежи:

- 1) три дена ако е подложна на расипување;
- 2) седум дена ако е друга стока.

По истекот на рокот од претходниот став царинарницата го позивува сопственикот ако е товарниот лист откупен, или возарот ако товарниот лист не е откупен, да ја оцарини и подигне стоката, и тоа: стоката подложна на расипување веднаш, а другата стока во рок од два дена. Рокот од два дена по исклучок може за поплати пратки, на барање од железницата, да се продолжи најмногу за десет дена.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14326
27 јуни 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

522.

Врз основа на членот 47 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОСТАВУВАЊЕТО НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕСМЕТКИ И ЗА НАПЛАТАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА БУДЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Стопанските организации што се должни да составуваат периодични пресметки

Член 1

Стопанските организации го вршат утврдувањето на вкупниот приход и распределбата на доходот тримесечно, полугодишно и годишно.

Како стопански организации во смисла на претходниот став се сметаат:

- 1) стопанските претпријатија и дуќани;
- 2) шумските стопанства;
- 3) погонските и деловните единици што самостојно го утврдуваат доходот;
- 4) земјоделските задруги;
- 5) занаетчиските и занаетчиските набавно-продажни задруги;
- 6) деловните здруженија;
- 7) задружните деловни сојузи;
- 8) заедниците на електростопанските претпријатија;
- 9) работничко-службеничките ресторани и мензи;
- 10) банките и штедилниците;
- 11) осигурителните заводи;
- 12) претпријатијата и установите за приредување на саеми и стопански изложби;
- 13) режиските одбори и режиските и инвестиционите групи;
- 14) другите организации и установи што во смисла на членот 12 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), според принципите на стопанското работење, редовно и трајно остваруваат доход.

II. Периоди за пресметка

Член 2

Утврдувањето на вкупниот приход и распределбата на доходот ги вршат годишно, врз основа на завршна сметка, следните стопански организации:

- 1) селскостопанските организации од точката 5 на Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57);
- 2) претпријатијата и установите за приредување на саеми и стопански изложби;
- 3) издавачките претпријатија што исклучиво се занимаваат со издавање на учебници;
- 4) претпријатијата за одгледување на шуми;
- 5) претпријатијата за обработка на тутун со сезонска ферментација;
- 6) угостителските претпријатија и дуќани што работат само за време на сезоната;
- 7) претпријатијата на долгата пловидба на поморскиот сообраќај;
- 8) банките, штедилниците и осигурителните заводи.

Член 3

Утврдувањето на вкупниот приход и распределбата на доходот ги вршат полугодишно, врз основа на периодична пресметка, стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ.

При составувањето на извештајот за периодичната пресметка, стопанските организации од претходниот став се должни да извршат инвентарисање според важечките прописи за инвентарисањето.

Член 4

Другите стопански организации утврдувањето на вкупниот приход и распределбата на доходот ги вршат тримесечно, врз основа на периодична пресметка.

Член 5

Стопанските организации што се должни да ги составуваат периодичните пресметки тримесечно, можат да ги составуваат нив и во периоди од еден месец, а стопанските организации што ги составуваат периодичните пресметки полугодишно и стопанските организации што распределбата на вкупниот приход ја вршат годишно, врз основа на завршната сметка, периодичните пресметки можат да ги составуваат во периоди од еден, три или шест месеци (незадолжителни срокови).

Од периодичните пресметки составени во незадолжителни срокови произлегуваат сите обврски и права на стопанската организација како што произлегуваат и од периодичните пресметки составени во пропишаните (задолжителни) срокови.

III. Поднесување на периодичните пресметки

Член 6

Стопанските организации се должни за извршеното утврдување на вкупниот приход и за распределбата на доходот да ѝ достават на банката кај која имаат жиро сметка извештај за периодичната пресметка во срок од 20 дена по истекот на пресметковниот период.

Едновременно, стопанската организација еден примерок од извештајот за периодичната пресметка ѝ доставува и на општинската управа за приходи на чие подрачје се наоѓа седалиштето на стопанската организација односно седалиштето на погонската или деловната единица што самостојно го утврдува доходот.

Член 7

По исклучок од одредбата од членот 6 на овој правилник, извештаите за периодичната пресметка во продолжен срок од натамошни 20 дена можат да поднесуваат:

- 1) претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај;
- 2) претпријатијата за изградба и одржување на поштенско-телеграфско-телефонски врски;
- 3) железничките транспортни претпријатија;
- 4) железничките претпријатија за одржување на пруги и на железнички средства;
- 5) претпријатијата на коли за спиење и рукање;
- 6) претпријатијата на поморскиот сообраќај;
- 7) претпријатијата на речното бродарство;
- 8) претпријатието Југословенски аеротранспорт;
- 9) заедниците на електростопанските претпријатија;
- 10) претпријатијата на дрвната индустрија што располагаат со сопствени експлоатациони шумски подрачја;
- 11) претпријатијата за експлоатација на шуми;
- 12) монтажните претпријатија;
- 13) градежните претпријатија;
- 14) градежно-занаетчиските претпријатија и дуќани;
- 15) претпријатијата за длабински дупчења;
- 16) претпријатијата за испитување на терени;
- 17) регистрираните претпријатија за увоз и извоз;
- 18) претпријатијата за снабдување на бродови;
- 19) производителските претпријатија што имаат повеќе од три продавници, складови, откупни станици или погони надвор од околицата на чие подрачје се наоѓа седалиштето на претпријатието;
- 20) трговските претпријатија за промет на нафта и нафтни деривати што имаат повеќе од три продавници (складови) надвор од околицата на чие подрачје се наоѓа седалиштето на претпријатието;

21) откупните претпријатија што имаат повеќе од три деловни единици (откупни станици) надвор од општината на чие подрачје се наоѓа седалиштето на претпријатието.

Член 8

Стопанската организација го составува извештајот за периодичната пресметка врз основа на податоците од книговодството и од другите евиденции.

Податоците внесени во извештајот за периодичната пресметка, што според важечките прописи се книжат во книговодството на стопанската организација (на пример: реализацијата на стоките и услугите, на материјалите и отпадоците, вонредните приходи, вонредните расходи, распределбата на доходот и друго), мораат да им одговараат на податоците во книговодството односно во бруто билансот.

Член 9

Стопанската организација е должна при поднесувањето на извештајот за периодичната пресметка едновременно да ѝ поднесе на банката и бруто биланс расчленет според задолжителните синтетички и аналитички конта.

Член 10

Стопанската организација е должна да поднесува бруто биланс и за другите месеци за кои не е должна да составува извештај за периодичната пресметка, и тоа најдоцна до 25-ти во месецот за изминатиот месец.

Кога во текот на годината ќе се изврши спојување, припојување односно поделба на стопанската организација, задолжително мора да се направи бруто биланс според податоците од книговодството на денот на извршеното спојување, припојување односно поделба. Стопанската организација настаната со спојување или припојување односно со поделба е должна, во бруто билансот да ги искаже податоците од книговодството според прометот на сите конта. Вака составениот бруто биланс ѝ се поднесува на банката кај која стопанската организација има жиро сметка.

Член 11

За стопанската организација што до определениот срок не ќе ѝ поднесе на банката бруто биланс за месеците во кои не е должна да составува извештај за периодичната пресметка — банката поднесува писмена пријава до општинската управа за приходи на чие подрачје се наоѓа седалиштето на стопанската организација односно до општинската управа за приходи на чие подрачје се наоѓа седалиштето на погонската односно деловната единица што самостојно го утврдува доходот.

Спрема стопанската организација од претходниот став општинскиот народен одбор ги презема мерките предвидени во членот 63 од Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55).

Член 12

Стопанската организација што во својот состав има погонски и деловни единици што самостојно го утврдуваат доходот, а и самите погонски и деловни единици, ѝ доставуваат на банката кај која стопанската организација има жиро сметка извештај за периодичната пресметка и бруто биланс. Откога претходно ќе се изврши покривање на загубите во смисла на членот 39 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, во заглавјето на извештајот за периодичната пресметка како на погонските и деловните единици така и на стопанската организација, се става клаузулата: „Пресметувањето извршено за претпријатието како целина“.

Во ваквите случаи на банката кај која се води жиро сметката на единицата што ја покрива загубата едновременно кон периодичната пресметка ѝ се доставува и вирамски налог за покривање на загубата на другите единици.

Член 13

Стопанската организација што во својот состав има погони што не вршат самостојно утврдување на доходот и што не се наоѓаат на подрачјето на општината на кое се наоѓа седалиштето на стопанската организација, задолжително составува пресметка на придонесот од доходот за погоните на подрачјето на другите општини во смисла на членот 37 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Покрај тоа, ваквата стопанска организација составува и збиен извештај за периодичната пресметка за стопанската организација како целина.

Кон овој збиен извештај за периодичната пресметка стопанската организација ѝ поднесува на банката и пополнет образец Прилог бр. 1, во кој ги внесува поединечно обврските спрема буџетите и фондовите за секој погон.

Поединечните пресметки од претходниот став за своите погони, стопанската организација им ги доставува на општинските управи за приходи на подрачјето на тие погони.

IV. Обрасци за составување на периодичните пресметки

Член 14

Извештајот за периодичната пресметка стопанските организации го составуваат на следните обрасци:

- 1) на образецот Доход;
- 2) на образецот Паушалисти.

Овие обрасци се составен деел од овој правилник.

Член 15

Стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ во смисла на чл. 23 и 24 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации го составуваат извештајот за периодичната пресметка на образецот Паушалисти.

Член 16

Другите стопански организации извештајот за периодичната пресметка го составуваат на образецот Доход.

Член 17

Стопанските организации ги пополнуваат образците на периодичните пресметки на тој начин што во колоната бр. 4 ги внесуваат износите од 1 јануари до крајот на претходниот пресметковен период, во колоната бр. 6 ги внесуваат износите од 1 јануари до крајот на пресметковниот период за кој се поднесува извештајот, а во колоната бр. 5 ги внесуваат разликите меѓу износот искажан во колоната бр. 6 и износот во колоната бр. 4.

Член 18

Извештајот за периодичната пресметка на образецот Доход, се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 — Реализација, се искажуваат приходите на стопанската организација според чл. 14, 15, 16 и 39 став 2 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации и членот 16 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации.

Реализацијата по работите на извоз и на вршење услуги на странство се искажува според издадените фактури, без оглед дали наплатата е извршена, а по работите на застапување странски фирми се искажува во височината на износите ставани за наплата по издадените фактури, без оглед дали е извршена наплатата. Вредноста на реализацијата се пресметува според двојниот званичен курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс) и со примена на пропишаните коефициенти. Разликите што ќе се појават при пресметувањето на разликата во цените по работите на извоз, ја наголемуваат односно ја намалуваат реализацијата на пресметковниот период во кој стопанската организација го извршила споменатото пресметување со банката и со надворешнотрговско претпријатие.

Угостителските претпријатија што вршат продажба на тутун, цигариња и кибрити како реализација преку контата од групата 75 го искажуваат само реализираниот рабат од оваа продажба, а не целокупната вредност на продажбата.

Средствата дадени на стопанската организација на име дотација или за нејзина санација, влегуваат во вкупниот приход — реализацијата, ако од намената што ја определител давателот на тие средства во смисла на членот 16 од Законот за средствата на стопанските организации, не произлегува тие да не влегуваат во вкупниот приход;

2) под ред. бр. 2 — Вонредни приходи, се внесуваат износот на вонредните приходи книжени на контата од групата 78 — Вонредни приходи, настанати од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се составува периодичната пресметка. Ако стопанската организација придонесот за социјално осигурување го плаќа според намалената норма, разликата се смета како вонреден приход.

Трговските стопански организации ги внесуваат под овој ред. број и распоредените трошоци на споредната дејност за кои не се врши посебна расподелба на вкупниот приход;

3) под ред. бр. 4 — Набавна вредност на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци, трговските претпријатија и дуќани, продавниците на производните претпријатија и општите земјоделски задруги за дејноста на трговијата, како и другите стопански организации што вршат трговска дејност, го внесуваат износот на набавната вредност на продадените трговски стоки со сите зависни трошоци на стоките, освен издатоците што се подмируваат од личните доходи на работниците. Во набавната вредност ќе се вклучи и данокот на промет што овие претпријатија го плаќаат при набавката на алкохолни пијачки и други производи од приватни лица. Данокот на промет што овие претпријатија го плаќаат на прометот на продадените производи се внесува под ред. бр. 24 — Данок на промет.

Другите стопански организации под овој реден број ја внесуваат набавната вредност на продадените трговски стоки, материјали и вредноста на отпадоците.

Трговските претпријатија и дуќани што имаат споредна дејност за која не се врши посебна расподелба на вкупниот приход, под овој реден број ги внесуваат и распоредените трошоци на работењето на споредната дејност. Угостителските претпријатија и дуќани под овој реден број не внесуваат никаков износ, бидејќи вредноста на потрошените материјали од реализираните производи и услуги ги внесуваат под ред. бр. 8 од овој образец;

4) под ред. бр. 5 — Вонредни расходи, се внесуваат износите книжени на контата од групата 73 — Вонредни расходи, настанати од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се составува периодичната пресметка;

5) под ред. бр. 8 до 22 се внесуваат износите за соодветните елементи на трошоците на работењето во височината содржана во фактурираната реализација на производите односно извршените услуги.

Височината на одделни елементи на трошоците на работењето на реализираните производи (ред. бр. 23 од образецот Доход) се пресметува со примена на коефициентот на соодветниот елемент на вкупните трошоци. Коефициентот се пресметува на тој начин што трошоците на работењето и личните доходи содржани во реализираните производи и услуги се ставаат во однос спрема вкупните трошоци до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето, и тоа по формулата:

$$\text{Коефициентот} = \frac{\text{трошоците на работењето и личните доходи во реализираните производи и услуги (контата од групата 70)}}{\text{вкупните трошоци (контата од групата 49 минус 48)}}$$

Овие стопански организации што водат евиденција — калкулации — според елементите на реализираните производи и услуги,

во периодичната пресметка ги внесуваат износите според таа евиденција;

6) под ред. бр. 8 — Вредност на потрошените материјали, трговските претпријатија и дуќани, продавниците на производните претпријатија и општите земјоделски задруги за дејноста на трговијата, го внесуваат износот на трошоците на трговијата, а другите стопански организации соодветниот износ на вредноста на потрошените материјали содржан во реализираните производи и услуги;

7) под ред. бр. 11 — Интерес на кредитите за основни средства, се внесува соодветниот износ на интересот од ануитетите по инвестиционите заеми за основни средства кој во смисла на точката I под 4 од Упатството за материјалните трошоци на стопанските организации и за издатоците и расходите што се издначуваат со тие трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58) се издначуваат од вкупниот приход како материјален трошок;

8) под ред. бр. 12 — Интерес на кредитите за обртни средства, се внесува соодветниот износ на интересот на кредитите за обртни средства и на интересот од ануитетите по инвестиционите заеми за обртни средства пресметан во смисла на точката I под 4 од Упатството за материјалните трошоци на стопанските организации и за издатоците и расходите што се издначуваат со тие трошоци;

9) под ред. бр. 13 — Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства, се внесува соодветниот износ: на трошоците за реклама и пропагандата и на начинот пропишан со членот 83 од Законот за средствата на стопанските организации;

10) под ред. бр. 14 — Трошоци за обновување, одржување и истражување на рудното и минералното благо, се внесува соодветниот дел од овие трошоци пресметан во височината и на начинот пропишан со членот 84 од Законот за средствата на стопанските организации;

11) под ред. бр. 15 — Други издатоци што ги товарат материјалните трошоци, се внесува соодветниот износ: на трошоците за реклама и пропаганда; на трошоците за репрезентација; на трошоците за учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и сл.; премии за осигурување; укалкулираните трошоци за освојување ново производство и на другите разни трошоци;

12) под ред. бр. 16 — Амортизација, и продавниците на производните претпријатија го внесуваат соодветниот износ за амортизација;

13) под ред. бр. 21 — Придонеси и членарини за коморите, стручните здруженија, заедниците, сојузите и други придонеси, се внесува соодветниот дел од овие придонеси (котизација) што се плаќа во смисла на Наредбата за трошоците на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58) и на другите сојузни прописи, како и соодветниот износ на меѓуфазниот данок на промет и на другите придонеси и членарини;

14) под ред. бр. 22 — Придонес за социјално осигурување над определената норма, се внесува соодветниот износ на овој придонес што во смисла на точката I под 6 од Наредбата за трошоците на работењето на стопанските организации ги претставува трошоците на работењето;

15) под ред. бр. 23 — Трошоци на работењето, се внесува износот на вкупните трошоци на работењето содржани во реализираните производи односно услуги од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период. Овој износ претставува долговно салдо на контата од групата 70 намалено за износите под ред. бр. 24 до 29 и под ред. бр. 55 од образецот Доход;

16) под ред. бр. 24 — Данок на промет, се внесува соодветниот износ на данокот на промет што се однесува на реализираните производи и услуги до крајот на пресметковниот период. Трговските и угостителските претпријатија и дуќани под овој реден број го внесуваат износот на данокот на промет што како даночни обврзници го плаќаат на вредно-

ста на продадените стоки односно извршените услуги;

17) под ред. бр. 25 — Придонес за околинскиот фонд за унапредување на шумарството и придонес од прометот на филмови, се внесува вкупниот износ на овие придонеси од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период;

18) под ред. бр. 26 — Посебни резервни средства на градежништвото, се внесува износот што го издвојуваат стопанските организации на градежништвото од вкупниот приход пред утврдувањето на доходот, пресметан во височината и на начинот пропишан со Одлуката за формирање на посебни резервни средства во рамките на резервниот фонд на градежните, градежно-монтажните и градежно-заветчиските претпријатија за покривање на ризиците по гаранциите за квалитетот на изведените објекти, работи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58);

19) под ред. бр. 27 — Отплата по инвестициониот заем, се внесува износот на делот од вкупниот приход издвоен за отплата по инвестиционите заеми дадени од средствата на Општиот инвестиционен фонд во смисла на точката 5 од Одлуката за начинот на плаќање на анцитетите по заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58). Под оваа позиција се внесува издвоениот дел за отплатите на инвестиционите заеми што пристигнале од почетокот на годината заклучно со периодот за кој се составува периодичната пресметка;

20) под ред. бр. 28 — Покривање на загубата на другите погони, се внесува износот што се дозначува за покривање на загубата на стопанската организација односно на погоните или деловните единици. За износот под овој реден број се поднесувањето на периодичната пресметка се поднесува и налогот за дознака на товар на жиро сметката на давателот на покривањето за загубата, а во корист на жиро сметката на претпријатието или погонот односно деловната единица што искажува загуба;

21) под ред. бр. 29 — Друго, се внесуваат другите износи што паѓаат на товар на вкупниот приход на стопанската организација врз основа на посебните сојузни прописи, например: учеството на потрошувачите во доходот кај трговските стопански организации, учеството на задругарите во доходот (ристорно), покривањето на неамортизираниот дел на вредноста на основните средства според членот 79 од Законот за средствата на стопанските организации, и слично;

22) под ред. бр. 32 — Зголемување на доходот, односно под ред. бр. 35 — Намалување на загубата, се внесува и износот што стопанската организација зачленета во деловно здружение односно во електро-стопанска заедница го добива од деловното здружение во смисла на членот 193 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58) односно од електростопанската заедница во смисла на членот 57 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/58);

23) под ред. бр. 37 — Придонес од доходот под а) до ж) се запишуваат износите на распределениот придонес од доходот според посебните сојузни прописи за одделни стопански организации;

24) под ред. бр. 39 — За покривање на загубата на погоните на земјоделската задруга, се внесува износот на делот на доходот што ќе преостане по издвојувањето на придонесот од доходот за покривање на загубата на погоните на земјоделската задруга во смисла на членот 39 став 4 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации;

25) под ред. бр. 41 под а) — Чист приход по основот на залагање на работниот колектив, се внесува делот од чистиот приход што настанал како резултат од залагањето на работниот колектив, а под ред. бр. 41 под б) — Чист приход по основот на движењето на пазарот и на општите услови на работењето, се внесува делот на чистиот приход што настанал како резултат од движењето на пазарот и од општите услови на работењето,

Искажувањето на деловите на чистиот приход според споменатите два основа се врши според евиденцијата на стопанската организација и одлуката на работничкиот совет врз основа на која се врши и распределбата на овие делови на дел за лични доходи и на фондови на стопанската организација во смисла на членот 13 од Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58);

26) под ред. бр. 42 — Минимални лични доходи, се внесува износот на минималните лични доходи содржани во реализираните производи односно услуги.

Минималните лични доходи од претходниот став се утврдуваат со примена на пресметаниот процент на износот на личните доходи искажани под ред. бр. 55 на образецот Доход.

Овој процент се пресметува по формулата:

(вкупните минимални лични доходи искажани на посебните аналитички конта од синтетичките конта 260 и 263) $\times$ 100

% = $\frac{\text{вкупниот износ на личните доходи на синтетичките конта 260 и 263 (= 460 + 463)}}{\text{Пресметаниот процент се искажува со 2 децимали:}}$

27) под ред. бр. 44 — Лични доходи на работниците, се внесува делот на чистиот приход што се издвојува за лични доходи на работниците во смисла на одредбите од Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации;

28) под ред. бр. 45 — Вонреден придонес за буџетите од личниот доход, не се пополнува во текот на годината;

29) под ред. бр. 46 — Задолжителен придонес за резервниот фонд на претпријатието, се внесува износот на придонесот во резервниот фонд пресметан во височината и на начинот пропишан со чл. 19 до 23 од Законот за средствата на стопанските организации;

30) под ред. бр. 47 — Придонес за Заедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството, се внесува износот пресметан според одредбите од Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации;

31) под ред. бр. 48 — Друго, електростопанските заедници ги внесуваат износите распоредени за фондовите на заедницата според членот 57 точ. 2, 4, 5 и 6 од Законот за електростопанските организации;

32) под ред. бр. 49 — Остаток на чистиот приход, се внесува остатокот на чистиот приход што е нераспореден и кој до донесувањето на завршната сметка на стопанската организација се користи за обртни средства. Под овој реден број електростопанските заедници го внесуваат остатокот на доходот што го распоредуваат на здружените претпријатија;

33) под ред. бр. 58 — Зголемување на минималните лични доходи за пресметка на придонесот од доходот, трговските организации од членот 19 на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации го внесуваат зголемувањето на минималните лични доходи искажани под ред. бр. 57 за 25%.

Новинските и издавачките претпријатија под овој реден број го внесуваат зголемувањето на минималните лични доходи за 20% според одредбите од Одлуката за утврдување на минималните лични доходи за хонорарна работа и за работа на странски стручњаци во стопанските организации и на минималните лични доходи во новинските и издавачките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58);

34) под ред. бр. 59 — Вкупно, се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 57 и 58, а стопанските организации што не ги зголемуваат минималните лични доходи, го внесуваат износот искажан под ред. бр. 57 на образецот Доход;

35) под ред. бр. 67 — Разлика меѓу износите под ред. бр. 64 и 66, стопанските организации од чл. 19 на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, го внесуваат износот што се уплатува во општествениот инвестиционен фонд на општината односно околицата за инвестиции во областа на стоковниот промет. Овој износ се внесува и под ред. бр. 37 под в) на образецот Доход;

36) под ред. бр. 68 под а) — Соодветниот дел на вложените средства, се внесува износот што се добива кога вкупниот износ на вложените средства ќе се подели со 12 а ќе се помножи со бројот на месеците за кои се составува периодичната пресметка;

37) под ред. бр. 79 стопанските организации ја внесуваат потрошувачката на средствата за инвестиции во вложувања, и тоа:

под а) — за станбена изградба,

под б) — за други инвестициони вложувања (детски установи, сервиси за домаќинства, општествена исхрана, одморалишта и слично);

под в) се внесува износот за другите трошења во смисла на членот 48 од Законот за средствата на стопанските организации;

38) под ред. бр. 80 — Работни часови на работниците и службениците до крајот на пресметковниот период, се внесува вкупниот број на работните часови што служат како основ за утврдување на минималните лични доходи на работниците според членот 207 од Законот за работните односи.

Член 19

Извештајот за периодичната пресметка на образецот Паушалисти, го составуваат стопанските организации што обврските спрема општествената заедница ги плаќаат во паушален износ, и тоа на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 — Вкупен приход, се внесува остварената реализација и вонредните приходи по одбивање на вонредните расходи остварени од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период;

2) под ред. бр. 2 — Материјални и други трошоци со амортизацијата, се внесува вредноста на потрошените материјали, износот на режиските трошоци, амортизацијата и другите трошоци што паѓаат на товар на материјалните трошоци содржани во реализираните производи и услуги;

3) под ред. бр. 3 — Доход, се внесува износот на остварениот доход од почетокот до крајот на пресметковниот период. Овој износ треба да се согласува со износот искажен под ред. бр. 28 на образецот Паушалисти;

4) под ред. бр. 7 — Придонес за резервниот фонд, се внесува износот на задолжителниот придонес за резервниот фонд на стопанската организација според чл. 19 до 23 од Законот за средствата на стопанските организации;

5) под ред. бр. 8 — За лични доходи, се внесува износот на остварениот доход распределен за лични доходи на работниците. Во овој износ содржани се и придонесите за буџетите од личниот доход, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба што се пресметуваат и се плаќаат според посебни прописи.

Кон извештајот за периодичната пресметка што ѝ се доставува на општинската управа за приходи стопанските организации ќе состават и посебен извештај според членот 21 од Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации, заради составување на општиот преглед и анализа од страна на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на стопанството и заради поднесување извештај до општинскиот собор на производителите.

Извештајот од претходниот став се составува врз основа на одлуките од работничкиот совет на стопанската организација во смисла на одредбите од чл. 16 и 20 на споменатата уредба.

V. Контрола на периодичните пресметки

Член 20

Контрола на периодичната пресметка вршат:

- 1) управата за приходи,
- 2) финансиските инспектори,
- 3) банката.

Оваа контрола опфаќа:

- 1) испитување на материјалната исправност на периодичната пресметка и
- 2) испитување на формалната исправност на периодичната пресметка.

Испитувањето на материјалната исправност опфаќа проверување на точноста на податоците внесени во извештајот за периодичната пресметка, како што се: податоците за височината на реализацијата, на материјалните трошоци и сл.; проверувањето на правилноста на утврдувањето на вкупниот приход и на распределбата на доходот; проверувањето на правилноста на пресметувањето на придонесот од доходот и неговата распределба и друго. Покрај тоа, испитувањето на материјалната исправност на составувањето на периодичната пресметка опфаќа и проверување на исправноста на книжењето на одделни издатоци што се однесуваат на трошоците на работењето и на личните доходи.

Испитувањето на формалната исправност се состои: во проверување да ли се внесени сите потребни податоци предвидени во образецот на бруто билансот, во проверување дали податоците во извештајот за периодичната пресметка им одговараат на податоците од бруто билансот, во проверување на сметковната точност на периодичната пресметка.

При испитувањето на исправноста на бруто билансот се проверува правилноста на искажувањето на почетните состојби во бруто билансот, дали е бруто билансот составен според задолжителните аналитички и синтетички конта, дали постои согласување меѓу контата во бруто билансот што се меѓусебно функционално зависни, дали податоците од бруто билансот им одговараат податоците во книговодството на стопанската организација, како и дали книговодството на стопанската организација се води уредно и ажурно, во смисла на прописите за книговодството на стопанските организации.

Покрај управата за приходи и финансиските инспектори, и банката кај која се води жиро сметката на стопанската организација врши контрола на периодичната пресметка во поглед на формалната исправност на периодичната пресметка и правилната примена на важечките прописи во поглед на распределбата на остварениот доход како и точноста на извршените сметковни дејствија (документарна и сметковна контрола).

Ако банката при контрола на периодичната пресметка утврди: дека податоците во извештајот за периодичната пресметка не се согласуваат со соодветните податоци во бруто билансот, дека распределбата на остварениот доход не е извршена според важечките прописи, дека постојат сметковни грешки во составувањето на периодичната пресметка, ќе ја извести за тоа надлежната општинска управа за приходи и стопанската организација.

Во ваквите случаи банката ги извршува наложите за уплата на приходите за буџетите и фондовите поднесени кон извештаите за периодичната пресметка.

Ако стопанската организација не се согласува со забелешките што ќе ги направи банката при контрола на периодичните пресметки, има право во рок од 5 дена по приемот на извештајот од банката да побара од општинската управа за приходи да донесе решение за правилноста на пресметката.

Ако управата за приходи или финансискиот инспектор врз основа на податоците од книговодството утврди дека стопанската организација не ѝ доставила на банката точни податоци во извештајот за периодичната пресметка, ќе изврши исправка на таа пресметка и за тоа со решение ќе ја извести банката и стопанската организација.

Врз основа на тоа решение стопанската организација е должна во рок од три дена од приемот на

решението да изврши уплата односно ќе побара враќање на повеќе уплатените приходи на буџетите и фондовите.

Ако стопанската организација во тој срок не го изврши налогот даден во решението од претходниот став, банката за тоа ќе го извести органот што го донесол решението.

VI. Наплата на приходите на буџетите и фондовите Член 21

Наплатата на приходите на буџетите и фондовите банката ја врши во текот на годината по вирманските налози што ги поднесува стопанската организација врз основа на завршните сметки, периодичните пресметки, посебните извештаи на стопанската организација и решенијата од надлежните органи.

Банката ги наплатува приходите на буџетите и фондовите од расположивите средства на жиро сметката на стопанската организација. При наплатата на приходите на буџетите и фондовите врз основа на завршната сметка и извештајот за периодичната пресметка, банката проверува дали налозите им одговараат на износите според таа пресметка.

Банката во текот на годината ги наплатува од стопанската организација следните приходи на буџетите и фондовите:

- 1) амортизацијата;
- 2) интересот на фондот на основните средства;
- 3) интересот на фондот на обртните средства;
- 4) земјарината;
- 5) данокот на промет;
- 6) придонесот од доходот;
- 7) придонесот за буџетите од личниот доход;
- 8) придонесот за социјално осигурување;
- 9) придонесот за станбена изградба;
- 10) придонесот за посебните фондови;
- 11) интересот на кредитите на основните средства;
- 12) интересот на кредитите на обртните средства.

Конечното пресметување и наплата на приходите на буџетите и фондовите се врши врз основа на завршната сметка на стопанската организација.

Пресметката и уплатата на амортизацијата, на интересот на фондот на основните средства и на интересот на фондот на обртните средства се врши во смисла на Правилникот за пресметување и уплатување на амортизацијата, на интересот на фондот на основните средства и на интересот на фондот на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58).

Износот на интересот на фондот на основните средства што во смисла на Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) им се отстапува на општите земјоделски задруги во корист на нивниот фонд на основните средства, се издвојува од жиро сметката во роковите во кои се врши уплатата на интересот во фондот на основните средства во корист на посебната сметка на фондот на основните средства кај банката.

Земјарината се пресметува и се плаќа по норма од 10‰ годишно од катастарскиот приход на земјиштата.

Како основица за пресметување на земјарината служи катастарскиот приход од земјиштата според состојбата на 1 јануари на годината за која се врши пресметувањето.

Земјарината се плаќа до 25-ти во месецот за изминатиот период на пресметката на доходот на стопанската организација.

По исклучок од одредбата од претходниот став стопанските организации од членот 2 на овој правилник ја пресметуваат и ја уплатуваат земјарината до 25-ти во месецот за изминатото тримесечје.

Износот на земјарината се утврдува со решение на општинската управа за приходи. Општинската управа за приходи е должна решението за задолжување со земјарина на сите претпријатија на сво-

ето подрачје да го донесе и да им го достави на стопанските организации најдоцна до 31 март секоја година. Преписот од овие решенија општинската управа за приходи е должна во горниот срок да ѝ го достави и на банката кај која стопанската организација има жиро сметка.

Износот на земјарината што во смисла на членката 4 од Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) им се отстапува на селскостопанските организации и на општите земјоделски задруги во корист на нивниот фонд на основните средства, се издвојува од жиро сметката во роковите во кои се врши уплатата на земјарината во корист на посебната сметка на фондот на основните средства кај банката.

Данокот на промет го уплатува стопанската организација врз основа на посебниот извештај за стасаниот данок на промет за периодот за кој стасала обврската за плаќање.

Стопанската организација е должна во срок од 5 дена по истекот на секои 10 дена, сметајќи од првиот ден во месецот, да ѝ достави на банката извештај за стасаниот денок на промет за изминатите 10 дена.

Обврската за уплата на данокот на промет стасува на 15-ти и 25-ти во месецот, како и на 5-ти во следниот месец.

Стопанската организација што е должна данокот на промет да го плаќа од случај до случај, извештајот за облог со данок на промет за прометот што е извршен во текот на месецот, е должна да го поднесе до 5-ти во наредниот месец. Во овој извештај стопанската организација е должна да означи дека нејзината обврска за поднесување на извештајот е повремена.

Стопанската организација е должна да го пресмета меѓуфазниот данок на потрошувачката на производите од сопствено производство заради изработка на други производи до 5-ти во месецот за изминатиот месец, и да го искаже во извештајот што ѝ го поднесува на банката за последните 10 дена од изминатиот месец.

За доставувањето и исправноста на извештаите за данокот на промет одговорни се: раководителот на книговодството и раководителот на комерцијалната служба на стопанската организација, а во случај на нивна отсуственост или ако во стопанската организација ги нема овие раководители — лицата што нив ги заменуваат односно ги вршат нивните функции.

Извештајот за стасаниот данок на промет ѝ се поднесува на банката на образецот Данок на промет, кој е составен дел од овој правилник.

Придонесот од доходот стопанската организација го уплатува во височината што е искажана во извештајот за периодичната пресметка, а стасува за уплата 5 дена по срокот определен за поднесување на извештајот за периодичната пресметка.

Стопанските организации што имаат пресметковен период подолг од еден месец, должни се да уплатуваат месечни аконтации на придонесот од доходот. Овие аконтации стасуваат за уплата на 25-ти во месецот за изминатиот месец. Стопанските организации што имаат продолжен срок за поднесување на извештајот за периодичната пресметка, вршат уплата на аконтациите и за последниот месец на пресметковниот период.

Месечната аконтација на придонесот од доходот се утврдува:

1) во првото тримесечје — во височина на една деветина од износот на придонесот од доходот според периодичната пресметка јануари—септември на изминатата година;

2) во другите тримесечја — во височина што му одговара на едномесечниот дел на придонесот од доходот, а според остварувањето на тој придонес во претходниот пресметковен период.

Придонесот од доходот што им се отстапува на стопанските организации за нивните фондови спо-

ред Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), се уплатува според завршната сметка на стопанската организација.

По исклучок, претпријатијата на Заедницата на Југословенските железници, претпријатијата на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, претпријатијата на јавниот патен сообраќај и претпријатијата на градскиот сообраќај, во смисла на точката 2 од Одлуката за користење на придонесот од доходот отстапен на определени стопански организации за нивните фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58) и Одлуката за користење на придонесот од доходот на стопанските организации отстапен на претпријатијата на градскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58), делот на доходот што им се отстапува од придонесот од доходот го издвојуваат и го уплатуваат во своите фондови тримесечно според поднесената периодична пресметка.

Придонесот за буџетите од личниот доход, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба — се пресметува и се уплатува според посебни прописи.

Придонесите за посебните општествени фондови, и тоа: придонесот за кадрите во стопанството, придонесот за фондот за унапредување на шумарството и придонесот од прометот на филмови, се пресметуваат според посебни сојузни прописи.

Пресметката на овие придонеси се врши на образецот Посебни фондови, кој е составен дел од овој правилник, а уплатата се врши на 25-ти во месецот за изминатиот месец.

Придонесите за резервниот фонд на претпријатието, за Заедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството и за посебните резервни средства на градежништвото, се издвојуваат и се уплатуваат од чистиот приход односно од вкупниот приход и тоа само при поднесувањето на периодичната пресметка.

Издвојувањата и уплатите за другите фондови на стопанската организација се вршат во смисла на членот 13 од Законот за средствата на стопанските организации, според завршната сметка на стопанската организација.

Член 22

Стопанската организација чија реализација е нерамномерна поради сезонскиот карактер на работењето, ги уплатува аконтациите на придонесот од доходот во износите што за одделни месеци ќе ги определи општинската управа за приходи.

Општинската управа за приходи е должна решението за определување на основните за уплатување на аконтациите во смисла на претходниот став, да им го достави на стопанската организација и на банката кај која стопанската организација има жиро сметка, во срок од 5 дена по донесувањето на решението.

По поднесувањето на извештајот за периодичната пресметка се врши уплата односно враќање на разликите меѓу износите наплатени на име аконтации и обврски според периодичната пресметка.

Како стопански организации со сезонски карактер на работењето се сметаат:

- 1) селскостопанските организации од членот 2 под 1) на овој правилник;
- 2) стопанските организации чија основна дејност е преработка на селскостопански производи (шеќерани, маслари, пивари, скробари и претпријатија за преработка на овошје и зеленчук);
- 3) соланите;
- 4) градежните претпријатија и градежно-заплатенските претпријатија;
- 5) монтажните претпријатија;
- 6) претпријатијата за истражувачки работи;
- 7) туланите;
- 8) керамичните;
- 9) каменотопите;
- 10) варцилните;
- 11) чакалните;

12) претпријатијата за производство на бетонски префабрикати;

13) претпријатијата за производство и обработка на украсен камен;

14) претпријатијата за производство на вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата;

15) претпријатијата за обработка на тутун со сезонска ферментација;

16) претпријатијата за одгледување на шуми;

17) претпријатијата за промет и преработка на жита;

18) издавачките претпријатија што се занимаваат исклучиво со издавање на учебници;

19) туристичките стопански организации;

20) претпријатијата за приредување на саеми и стопански изложби;

21) курчиско-крзнарските претпријатија;

22) асфалтерско-изолаторските претпријатија;

23) претпријатијата за промет на семенски стоки;

24) рудниците на боксит;

25) претпријатијата на долгата пловидба во поморскиот сообраќај;

26) угостителските претпријатија и дуќани што работат само за време на сезоната.

Член 23

Стопанските организации што ги извршуваат обврските спрема општествената заедница во паушален износ, ги уплатуваат тие обврски во височината и во сроковите што ќе ги определи општинската управа за приходи. Општинската управа за приходи е должна да ги достави на банката список на претпријатијата и дуќаните што ги плаќаат обврските од претходниот став во паушален износ.

Општинската управа за приходи за уплатата на овие аконтации не може да определи период покус од еден месец.

Член 24

Наплатата на приходите за буџетите и фондовите се врши во смисла на овој правилник, а во рамките на расположивите средства на стопанската организација на жиро сметката, и тоа по следниот ред:

- 1) придонес за буџетите од личниот доход;
- 2) придонес за социјално осигурување;
- 3) придонес за станбена изградба;
- 4) амортизација;
- 5) интерес на фондот на основните средства;
- 6) интерес на фондот на обртните средства;
- 7) земјарина;
- 8) придонес за посебните општествени фондови;
- 9) данок на промет;
- 10) придонес од доходот;
- 11) ануитет ако се плаќа од вкупниот приход, односно интереси од ануитетите по заемите за основни и обртни средства;
- 12) придонес за задолжителните фондови.

Член 25

За периодот во кој стасува наплатата на интересот на кредитите за обртни средства кај банката, наплатата на овој интерес ја врши банката во рамките на расположивите средства на жиро сметката на стопанската организација пред наплатата на другите приходи за буџетите и фондовите.

Член 26

Стопанските организации го плаќаат ануитетот на начинот како што е тоа определено во Одлуката за начинот на плаќање на ануитетите по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/59).

Член 27

Ако стопанската организација во моментот кога треба да ја изврши уплатата на приходите за буџетите и фондовите не ѝ поднесе на банката налози за тие уплати или на својата жиро сметка кај банката нема расположиви средства, банката врши блокирање на жиро сметката и за тоа ја известува општинската управа за приходи. Жиро сметката на стопанската организација останува блокирана сè до потполното намирување на овие стасани обврски.

Блокирање на жиро сметката банката ќе изврши и кога стопанската организација не поднесе налог за уплата на приходите за буџетите и фондовите според последниот став од членот 20 на овој правилник.

Налозите за уплата на приходите за буџетите и фондовите банката ги извршува пред сите други налози на стопанската организација.

Според решенијата на судот со кои се дозволува извршување заради намирување од расположивите средства од жиро сметката, наплатата ќе се изврши по подмирувањето на наплатата на приходите за буџетите и фондовите, и тоа постепено, како ќе притечуваат средствата на жиро сметката. Ако во меѓувреме пристигнат налози за уплата на обврските спрема буџетите и фондовите, ќе се запре наплатата според решенијата на судовите за извршување и прво ќе се наплата приходите за буџетите и фондовите.

Член 28

Ако врз основа на поднесените пресметки се утврди дека уплатените месечни аконтации на приходите за буџетите и фондовите во текот на пресметковниот период се помали или поголеми од износите утврдени во поднесената пресметка, ќе се изврши уплата односно враќање на помалку односно повеќе извршената уплата.

Член 29

Ако стопанската организација во пропишаниот срок не поднесе извештај за периодичната пресметка, должна е да изврши уплата на придонесот од доходот во височина на претходната уплата најдоцна до 25-ти во месецот за изминатиот месец.

Член 30

Ако стопанската организација до определениот срок не го поднесе извештајот за периодичната пресметка и другите извештаи врз основа на кои се врши наплатата на обврските спрема буџетите и фондовите во смисла на овој правилник, банката за тоа ја известува општинската управа за приходи.

Член 31

Ако стопанската организација не ги плати во рокот стасаните обврски спрема буџетите и фондовите, освен уплатите за сопствените фондови, должна е да пресмета и да уплати казенен интерес во височина од 0,1% на стасаниот неплатен износ за секој ден задоцнување.

Пресметаниот и уплатениот казенен интерес оди во корист на односните приходи за буџетите и фондовите на кои се однесува обврската неизвршена во рокот.

Член 32

Финансиските инспектори вршат контрола на правилноста на наплатата на приходите за буџетите и фондовите.

Финансиските инспектори вршат контрола на правилноста на пресметките и на уплатата на приходите за буџетите и фондовите од страна на стопанските организации и на наплатата од страна на банката. Ако при оваа контрола финансиските инспектори утврдат неправилности, тие со решение врз основа на членот 13 од Уредбата за финансиската инспекција ќе наредат тие да се отстранат и да се изврши правилна наплата на приходите за буџетите и фондовите.

VII. Општествена евиденција

Член 33

Народната банка води евиденција за определените елементи на вкупниот приход и доход (општествена евиденција) за стопанските организации од точката 1 на овој правилник, освен стопанските организации од точ. 11 и 12.

Народната банка ја води оваа евиденција врз основа на податоците за промените што се одразуваат на жиро сметката на стопанската организација како и врз основа на другите извештаи што ѝ ги доставува стопанската организација.

Водењето на општествената евиденција за стопанските организации чии жиро сметки се водат кај други банки, Народната банка може да го пренесе на тие банки. Ако за ваквите стопански организации општествената евиденција се води во Народната банка, другите банки се должни на Народната банка да ѝ доставуваат дневни изводи од жиро сметката и други податоци за стопанските организации што се потребни за водење на евиденција, а според посебните упатства од Народната банка.

Општествената евиденција, по правило, се води одделно за секоја стопанска организација. По исклучок, за стопанските организации на внатрешната трговија на мало, угостителството и занаетлиството, општествената евиденција се води збирно по општините.

Банките и штедилниците како и стопанските организации, се должни на Народната банка да ѝ доставуваат податоци потребни за следење и проучување на стопанските движења, а според упатствата што ги издава Народната банка.

Заради правилно водење на општествената евиденција, стопанските организации се должни на налозите за исплата и уплата што ѝ ги доставуваат на банката, да ги ставаат шифрите што ќе ги определи Народната банка.

Врз основа на прометот по жиро сметките и податоците од другите извештаи Народната банка преку општествената евиденција ги осигурува податоците за наплатената реализација, за платените набавки на стоки, материјали и услуги, за извршување на уплатите на приходите за буџетите и фондовите според видовите на приходите, за исплатите на личните доходи и други податоци.

За податоците од претходниот став Народната банка составува месечни, тримесечни и годишни извештаи и им ги доставува на сојузните, републичките и на органите на околските и општинските народни одбори. Во текот на тримесечјето извештаите се составуваат збирно по политичкотериторијалните единици, а тримесечно и по стопанските гранки и области.

За земјоделското задругарство кон крајот на секоје тримесечје се составуваат и посебни извештаи според видовите на задружните организации.

Банките и штедилниците кај кои се водат жиро сметките на стопанските организации, покрај обезбедувањето на потребните податоци за паричното работење на стопанските организации, вршат сметковна и друга контрола на исплатите за лични доходи врз основа на поднесените месечни извештаи за пресметаните лични доходи на работниците (образец Лични доходи).

VIII. Казнени одредби

Член 34

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари за финансиски прекршок ќе се казни шефот на сметководството (раководителот на книговодството) односно друго одговорно лице во стопанската организација ако во пропишаниот срок не ѝ го достави на банката извештајот за периодичната пресметка, другите извештаи врз основа на кои се врши наплатата на приходите за буџетите и фондовите, односно извештаите пропишани со овој правилник.

Административно-казнена постапка по прекршокот од претходниот став водат органите надлежни според Уредбата за финансиските прекршоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/49 и 90/49).

Директорот и одговорниот службеник на банката што според одредбите од овој правилник не ќе извршат наплата на приходите за буџетите и фондовите според поднесените налози и согласно со овој правилник, ќе одговараат за дисциплински престап.

Директорот и одговорниот службеник на банката ќе одговараат за дисциплински престап ако банката неуредно ја води општествената евиденција или ако не ѝ доставува на Народната банка во определени

срокови и уредни податоци за водење на општествена евиденција.

Покрај тоа, Народната банка за неуредностите од претходниот став го известува и Сојузниот финансиски инспекторат.

Службеникот на општинскиот народен одбор што во определениот срок не ќе ги достави на банката решението односно другите податоци што според одредбите од овој правилник е должен да му ги достави на општинскиот народен одбор, ќе одговара за дисциплински престап.

IX. Преодни и завршни одредби

Член 35

По влегувањето во сила на овој правилник стопанските организации што се должни да составуваат периодични пресметки тримесечно и полугодишно, ќе ја состават периодичната пресметка по исклучок за целиот период од почетокот на годината до 30 јуни 1958 година и ќе ја достават на банката кај која имаат жиро сметка најдоцна до 25 август оваа година. Периодичните пресметки за следните периоди стопанските организации ги составуваат во сроковите пропишани со овој правилник.

Разликите меѓу приходите за буџетите и фондовите што ќе се покажат според периодичната пресметка составена за I полугодие од оваа година и порано уплатените аконтации на приходите за буџетите и фондовите банката ќе ги наплати односно ќе изврши нивно враќање најдоцна во срок од 10 дена од денот на приемот на извештајот за периодичната пресметка и на наложите на стопанските организации за уплата односно за враќање на приходите за буџетите и фондовите.

На разликите на приходите за буџетите и фондовите што се уплатуваат односно се враќаат до-

полнително во смисла на преодните одредби од овој правилник, не се пресметува и не се наплатува затезен интерес, ниту на стопанската организација и се признава интерес.

Член 36

Со денот на почетокот на применувањето на овој правилник престанува да важи Наредбата за составување на периодичните пресметки и за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57).

Член 37

Казнените одредби предвидени во членот 34 од овој правилник ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 38

Обрасците од овој правилник имаат значење на службено издание. Начинот за издавање на тие обрасци ќе го определи со посебна одлука сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Член 39

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 14—14783/1
30 јуни 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

Број на жиро сметката _____
Претпријатие _____
Место и околија _____

Образец — Доход
(Формат 210 × 207 мм)
Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ

за периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до _____ 195— година

Број		Е л е м е н т и	До крајот на претходниот пресметковен период	Во овој пресметковен период	Вкупно до крајот на пресмет. период
реден	на контото				
1	2	3	4	5	6

I ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА

А. Пресметка на вкупниот приход

- 1 Реализација
- 2 Вонредни приходи
- 3 Вкупно: (1 плус 2)
- 4 Набавна вредност на реализираната трговска стока, материјали и отпадоци
- 5 Вонредни расходи
- 6 Вкупно: (4 плус 5)
- 7 Вкупен приход (3 минус 6)

Б. Расподелба на вкупниот приход

- 8 Вредност на потрошените материјали
- 9 Издатоци за услуги од други лица
- 10 Лични издатоци што ги товарат материјалните трошоци
- 11 Интерес на кредитите за основни средства
- 12 Интерес на кредитите за обртни средства
- 13 Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства

1	2	3	4	5	6
14	Трошоци на обновување, одржување и истражување на рудното и минералното благо				
15	Други издатоци што ги вклучуваат материјалните трошоци				
16	Амортизација				
17	Интерес на фондот на основните средства				
18	Интерес на фондот на обртните средства				
19	Земјарина				
20	Придонеси за кадрите				
21	Придонеси и членарини за коморите, стручните здруженија, заедниците, сојузите и др. придонеси				
22	Придонес за социјално осигурување над определената норма				
23	Трошоци на работењето (8 до 22)				
24	Данок на промет				
25	Придонес за околинскиот фонд за унапредување на шумарството и придонес од прометот на филмови				
26	Посебни резервни средства на градежништвото				
27	Отплата по инвестициониот заем				
28	Покритие на загубата на други погони				
29	Друго				
30	Вкупно: (23 до 29)				
31	Остварен доход (7 минус 30)				
32	Зголемување на доходот				
33	Вкупно: доход (31 плус 32)				
34	Загуба (30 минус 7)				
35	Намалување на загубата				
36	Вкупно загуба (34 минус 35)				
	В. Расподелба на доходот				
37	Придонес од доходот, од тоа:				
	а) дел за федерацијата				
	б) дел за народни републики и народни одбори				
	в) дел за општествените инвестициони фондови на народните одбори				
	г) дел за буџетот на општинскиот народен одбор				
	д) дел за фондот на основните средства на претпријатијата односно на заедниците				
	е) дел за фондот на обртните средства на претпријатието				
	ж) дел за фондот за унапредување на издавачката дејност				
38	Вкупно (37а до ж)				
39	За покритие на загубата на погонот на земјоделската задруга				
40	Вкупно (38 плус 39)				
41	Чист приход (33 минус 40), од тоа по основот:				
	а) на залагање на работниот колектив				
	б) на движењето на пазарот и општите услови на работењето				
	Г. Утврдување на загубата				
42	Минимални лични доходи				
43	Загуба (42 минус 41) или (36 плус 42)				
	Д. Расподелба на чистиот приход				
44	Лични доходи на работниците				
45	Вонреден придонес за буџетите од личниот доход				
46	Задолжителен придонес за резервниот фонд на претпријатието				
47	Придонес за Заедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството				
48	Друго				
49	Остаток од чистиот приход				
50	Вкупно: (44 до 48 = 41)				

1	2	3	4	5	6
II ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ					
51	Укалкулирани лични доходи во запаси на 1 јануари 195— година				
52	Укалкулирани лични доходи од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период				
53	Вкупно: (51 плус 52)				
54	Укалкулирани лични доходи во запаси кон крајот на пресметковниот период				
55	Лични доходи содржани во реализираните производи и услуги (53 минус 54)				
III ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ					
56	Остварен доход (ред. бр. 33)				
57	Минимални лични доходи (ред. бр. 42)				
58	Зголемување на минималните лични доходи за пресметка на придонесите од доходот				
59	Вкупно: (57 плус 58)				
60	Основица за пресметка на придонесите од доходот (56 минус 59)				
61	Утврдување на процентот според чл. 18 или 49 Р. бр. (56 минус 57) × 100				
	=				
	Р. бр. 57		.. %		
62	Утврдување на процентот според чл. 19 Р. бр. 60 × 100				
	=				
	Р. бр. 59		.. %		
63	Утврдување на придонесот од доходот според чл. 19 од Законот за придонесот од личниот доход				
	а) ...% на дин. = Дин. ×% = Дин.				
	б) ...% на дин. = Дин. ×% = Дин.				
64	Вкупно: Дин. Дин.				
65	Утврдување на придонесот од доходот според чл. 18 одосно 49				
	а) ...% на дин. = Дин. ×% = Дин.				
	б) ...% на дин. = Дин. ×% = Дин.				
66	Вкупно: Дин. Дин.				
67	Разлика меѓу износите под ред. бр. 64 и 66				
68	Расподелба на придонесот од доходот под ред. бр. 66 според скалата од чл. 20 на Законот за придонесот од доходот				
	а) Придонесот од доходот (р. бр. 66) × 100				
	=				
	соодветниот дел од вложените средства				
	б) ...% на дин. = Дин. ×% = Дин.				
	в) ...% на дин. = Дин. ×% = Дин.				
69	Вкупно за општествените инвестициони фондови на општините, околиите и народните републики				
	Дин.				
70	Остаток на придонесот од доходот за федерацијата				

IV. ЗАПАСИ

Реден број	О П И С	Суровини, материјали, ситен инвентар и друго класа 3	Недовршено производство и полупроизводи класа 5	Готови производи класа 6	Вкупно
1	2	3	4	5	6
71	Состојба според завршната сметка од претходната година				
72	Состојба кон крајот на пресметковниот период				
73	Зголемување на запасите				
74	Намалување на запасите				

V. ОСНОВНИ СРЕДСТВА И ФОНД НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
75	Основни средства (конто од групата 00)	
76	Исправка на вредноста (конто 010)	
77	Фонд на обртните средства (конто 960)	

VI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА

Ред. број	О П И С	Состојба на 1. 1958 г.	Од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период		Состојба кон крајот на пресметковниот период
			зголемување	потрошено	
1	2	3	4	5	6
78	Состојба и промет				
79	Од износот од колоната 3 — потрошено за:				
	а) станбена изградба	xxx	xxx		xxx
	б) општествениот стандард	xxx	xxx		xxx
	в) друго	xxx	xxx		xxx

VII. РАБОТНИ ЧАСОВИ

80 Работни часови на работниците и службениците до крајот на пресметковниот период

Во _____ 195— година Раководител на книгодството Директор на претпријатието

Претседател на
Управниот одбор

Број на жиро сметката _____
Претпријатието _____
Место и околија _____

Образец — Паушалисти
(Формат: 210 × 297 мм)
Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ

за периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до _____ 195— година

Број на реден	на кон-тото	Е Л Е М Е Н Т И	До крајот на претходниот пресметковен период	Во овој пресметковен период	Вкупно до крајот на пресметковниот период
1	2	3	4	5	6

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА

А. Пресметка на вкупниот приход

- 1 Вкупен приход
- 2 Материјални и други трошоци со амортизацијата
- 3 Данок на промет
- 4 Вкупно (2+3)
- 5 Доход (1 минус 4)
- Б. Расподелба на доходот
- 6 Придонес од доходот во паушален износ:
 - а) дел за федерацијата
 - б) дел за народен одбор и народната република
- 7 Придонес за резервниот фонд
- 8 За лични доходи на работниците
- 9 За другите фондови на стопанските организации
- 10 Вкупно (6 до 9)

II. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

- 11 Лични доходи во пренесените запаси од изминатата година
- 12 Пресметани лични доходи
- 13 Вкупно (11+12)
- 14 Лични доходи во запаси кон крајот на пресметковниот период
- 15 Лични доходи во реализираните производи

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

III. СОСТОЈБА НА ПОПИСОТ

А. Актива

16	Основни средства
17	Готовина — банка
18	Должници
19	Стоки
20	Лични доходи во пренесените запаси од изминатата година
21	Вкупно актива
22	Фонд на основните средства
23	Други фондови
24	Кредити кај банката
25	Поверители
26	Лични доходи во запаси кон крајот на пресметковниот период
27	Вкупно пасив
28	Разлика — доход
29	Вкупно (27+28)

Книговодител,

Работоводител,

Број на жиро сметката _____
 Претпријатие _____
 Место и околија _____

Образец — Бруто биланс
 (формат: 210X198 мм)
 Стопанска гранка _____

БРУТО БИЛАНС

на _____ 195— година

(во полни износи)

Број на ков- тото	Назив на контото	Почетна состојба на 1 I 195__ година		Промет од 1 I 195__ г. по _____ 195__ г. со по- четна состојба		С а л д о	
		Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува
1	2	3	4	5	6	7	8

_____ 195— год.

Раководител на
книговодството,Директор на
претпријатието,

Во _____

Број на жиро сметката _____
 Претпријатие _____
 Место и околија _____

Образец — Посебни фондови
 (формат: 210X148 мм)
 Стопанска гранка _____

ПРЕСМЕТКА

на придонесот за посебни општествени фондови од 1 јануари до _____ 195— година

Ред. бр.	Назив на фондот	Основна		Височина на придонесот	Уплатено до _____ 195__	Останува за уплата
		износ	%			
1	Фонд за кадрите					
2	Фонд за унапредување					

Вкупно:

Во _____ 195— год.

Раководител на
книговодството,Директор на
претпријатието,

(Пополнува банката)

1. Примено: _____ 195—
2. Наплатено: _____ 195—
3. Потпис на службеникот, _____

Број на жиро сметката _____
 Претпријатие _____
 Место и околија _____

Образец — 1 лок на промет
 (формат: 210X198 мм)
 Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ БР. _____

Остварен данок на промет во времето од _____ до _____

Ред. број	Вид на данокот	Износ на данокот на промет		Забелешка
		Меѓуфазен	На завршените производи	
1	2	3	4	5
1	Сојузен			
2	Републички			
3	Општински			
4	Вкупно:			

Во _____ 195— год.

Раководител на
книговодството,Раководител на
комерцијалната служба,

(Пополнува банката)

Датум на наплатата: _____
 Потпис на службеникот _____

Број на жиро сметката _____
 Претпријатие _____
 Место и околија _____

Образец — Прилог 1
 Кон периодичната пресметка
 (формат: 210X198 мм)
 Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ

за обврските на продавницата — погонот — градилиштето за периодот од _____ до _____
195— год.

(во полни износи)

Ред. број	Седалиште на единицата	Место на општината	Износ за		Вкупно
			општествениот инве- стиционен фонд на општината	буџетот на општината	
1	2	3	4	5	6

Во _____ 195— год.

Раководител на
книговодството,Директор на
претпријатието,

523.

Врз основа на членот 2 оддел I под а) точка 16 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58) и чл. 43 и 45 од Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, издава

НАРЕДБА

ЗА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ТЕКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД И ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

1. Земање средства од банката за исплата на личните доходи

1. Претпријатијата и дуќаните со средства во сопствена сопственост, задругите што вршат стопанска дејност и нивните деловни сојузи, погоните и деловните единици на претпријатија, задруги и деловни сојузи со самостојна пресметка, како и другите организации што во смисла на важечките прописи редовно и трајно остваруваат доход (во натамошниот текст: стопанските организации), имаат право од својата жиро сметка кај банката во текот на месецот, по истекот на месецот и според поднесена периодична пресметка да земаат средства за исплата на аконтации на личните доходи и на други примања на работниците во височината и на начинот предвиден со оваа наредба и со други сојузни прописи.

2. Во текот и по истекот на месецот стопанската организација може од својата жиро сметка кај банката да зема потребни средства за исплата на аконтации на личните доходи, и тоа:

1) на личниот доход за одделни работници пресметан според тарифниот став по време или ефект (по норма, по единица производ, според прометот и сл.) и по други основи утврдени во тарифниот правилник, односно во посебните правилници на стопанската организација што служат за пресметување на личниот доход на работниците, освен премииите;

2) на личниот доход пресметан за прекувремена работа, за работа во дните на неделен одмор и во дните на државни празници, со пропишаното зголемување на тарифниот став за 50%, а на личниот доход пресметан за ноќна работа, со пропишаното зголемување на тарифниот став за 12,5%;

3) на надоместокот на личниот доход за дните на државни и народни празници, како и на надоместокот за време на користењето на годишниот одмор;

4) на надоместокот за време на прекиот на работата, во височината утврдена во тарифниот правилник на стопанската организација;

5) на надоместокот за време на отстранувањето од работата врз основа на решение на стопанската организација;

6) на надоместокот за време на платеното отсуство до 7 дена во текот на годината;

7) на личниот доход пресметан според додајниот тарифен став утврден во тарифниот правилник на стопанската организација за 1957 година;

8) на кесонскиот и тунелскиот додаток и на додатокот за работа во вода, на додатокот за посебните услови на работата на авиомеханичарите, на летачкиот додаток, на хранарината на летачите, на додатокот за укрцаниот персонал на бродови — цистерни и на додатокот за укрцаниот персонал на бродови што превезуваат опасни товари, на додатокот за укрцаниот персонал на бродови што пловат во тропски краишта, на нуркачкиот додаток, на посебниот додаток за дувачите на стакло,

на премијата на летачите и на пиротехничкиот додаток;

9) на договорените лични доходи на лица што со стопанската организација се наоѓаат во дополнителен работен однос, на хонорарите на надворешните соработници, како и на другите повремен хонорари за работа од случај до случај, во износите определени со тарифниот правилник односно со договор ако таквите хонорари односно надоместоци според важечките прописи не се подмируваат на товар на материјалните трошоци,

10) на наградата за вонредна работа на членовите на посада на бродовите на стопанските организации на поморскиот сообраќај и поморското стопанство, за работите што не спаѓаат во нивната редовна должност, во износите предвидени со тарифниот правилник на стопанската организација;

11) на наградата за персоналот на претпријатија за спасување на бродови што се истакнал при спасувањето на настрадав брод, во износите што ќе ги определи работничкиот совет на стопанската организација;

12) на наградата за пронаоѓање опасни дефекти на вагоните и локомотивите во сообраќајот што го вршат Југословенските железници, во износите утврдени во тарифниот правилник на железничкото транспортно претпријатие;

13) на додатокот за работа на извршниот персонал во сезонските деловни единици на стопанска организација на воздушниот сообраќај, во износите утврдени во тарифниот правилник;

14) на наградата за членовите на службата за спасување за гасење на пожар и за други слични работи на спасување во рударски јами, во износите утврдени во тарифниот правилник на стопанската организација;

15) на наградата за вежби на четите за спасување во рудниците, во износите утврдени во тарифниот правилник на стопанската организација;

16) на дел од издатоците за дневници и трошоци на превозот на службено патување, за теренски додатоци, за километража и за додаток за одвоен живот од фамилијата, над износот што се подмирува на товар на материјалните трошоци;

17) на дел од додатокот за багерување и за изваден објект во речниот сообраќај, над износот што се подмирува на товар на материјалните трошоци;

18) на потребните износи за исплата на аконтации на надоместокот на личниот доход пред тргнување на работник на годишен одмор, до височината на надоместокот определена со членот 241 од Законот за работните односи;

19) на платите на странски стручњаци, во височината определена со договор врз основа на посебни сојузни прописи.

3. Покрај средствата за исплати од предходната точка, стопанската организација има право да зема од банката и средствата за исплата на следните примања на работниците:

1) според Наредбата за издатоците извршени на лица во работен однос што се признаваат како материјални трошоци на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58) — во височината во која се признаваат како материјални трошоци, и тоа:

а) на дел за теренски додатоци и за надоместоци за одвоен живот од фамилијата, за дневници, за трошоци на превозот на службено патување и за километража;

б) на издатоците за зајакната исхрана на нуркачите;

в) на надоместокот наместо личниот доход според тарифниот став за првите 7 дена неспособност за работа поради болест или повреда на работникот;

г) на платите на странски работници врз основа на меѓународни спогодби за размена, утврдени според посебни сојузни прописи;

д) на разликата меѓу личниот доход што го примаат додека се со служба во странство и на

личниот доход што би го имале според тарифниот став да се со служба во земјата — новинарите и другите лица запослени во странство кај деловни единици на југословенските стопански организации, како и лицата што по работата на тие организации се уплатени на работа во странство;

г) на надоместокот за работа во привремен работен однос, во смисла на чл. 195—164 од Законот за работните односи;

е) на износот на странска валута што укрцаниот персонал на речниот и поморскиот сообраќај го прима за време на престојот на пловниот објект надвор од границите на Југославија односно надвор од крајбрежното море на ФНРЈ, на износот на странска валута што го прима линискиот персонал на речниот сообраќај стациониран во странство, и тоа до височината определена со прописите донесени според членот 34 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, како и на надоместокот во височината на двомесечен личен доход според тарифните ставови на членовите на посада на брод што претрпел бродолом — во стопанските организации на поморското стопанство и речниот сообраќај;

ж) на надоместокот на личните доходи што им се исплатува на лица што стручно се оспособуваат или се усовршуваат во земјата за потребите на железничките транспортни претпријатија или на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и на личните и материјалните издатоци за курсевите на кои се врши подготвување и стручно оспособување и усовршување на кадрите за потребите на Југословенските железници или на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Вкупниот износ на овие издатоци го определува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници односно Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите;

з) на премијата за заштеди остварени при снимањето на филмско дело во смисла на членот 16 од Уредбата за ангажирањето и наградувањето на лицата што учествуваат во снимање и изработка на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52);

2) според Упатството за материјалните трошоци на стопанските организации и за издатоците и расходите што се издначуваат со тие трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58), и тоа:

а) на надоместокот на личниот доход за часовите поминати во редовно работно време за предвојничка обука, противавионска заштита и противавионска одбрана;

б) на наградата за работа на учениците во стопанството и на учениците на индустриски и средни училишта со практична обука, на наградата за работа на студентите и на учениците на средни училишта за време на практичната работа во стопанската организација, како и на надоместокот на странските студенти врз основа на погодба за размена на студенти — заедно со придонесите што на тие награди и надоместоци се исплатуваат;

3) според посебни прописи:

а) на додатоците за работа во филмски екипи и претпријатија за снимање на филмови и во претпријатија за техничка изработка и обработка на филмови, во височината определена со прописите од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот (член 2 од Уредбата за посебните услови за распределба на доходот на некои видови стопански организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58);

б) на другите примања на работниците на стопанските организации кои според посебни сојузни прописи се признаваат како материјални трошоци на стопанската организација.

4. Стопанската организација која според претходната периодична пресметка остварила достаточен чист приход за исплата на личните доходи на

работниците може, покрај средствата за исплата на примањата на работниците од точ. 2 и 3 на оваа наредба, да зема кај банката во рамките на така остварените средства за лични доходи, уште и средства за исплата, и тоа:

1) на премијата, во височина од 75% од претходната премија, но не над 20% од личниот доход на одделен работник пресметан според тарифниот став и според друг основ утврден со тарифниот правилник на стопанската организација, ако работничкиот совет не донесол одлука исплатите да се вршат во помал износ.

Како премии од одредбата 1 на овој став се подразбираат премии и наградите заведени наместо премија во стопанските организации на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај за особени придонеси во обезбедувањето на непрекинато на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и за особени успеси покажани во извршувањето на одделни стопански задачи;

2) на наградите и премии пресметани според тарифниот односно посебниот правилник на стопанската организација, во полн износ ако работничкиот совет не донесол одлука да се исплатуваат во намалени износи, и тоа:

а) на наградите на лицата што со стопанската организација се во постојан работен однос во височината и под условите определени во тарифниот правилник на стопанската организација;

б) на премии за заштеди во гориво и мазиво во железничките транспортни претпријатија и во претпријатијата на речното бродарство;

в) на премии на новинарите и на редакцискиот персонал во новинските и издавачките претпријатија, во височина од 20% од нивниот тарифен став;

г) на премии за спремност на електроенергетските постројки во претпријатијата на електростопанството, во износите што ќе ги утврди претпријатието во рамките на средствата распоредени од страна на електростопанските заедници;

д) на премии во надворешнотрговските претпријатија кои се исплатуваат од остварените заштеди што произлегуваат од разликата во цените при увозот и извозот и на определената премија на динарската противвредност на девизите, под условите утврдени според посебни сојузни прописи;

3) на дел од личниот доход над личниот доход на одделен работник, во износот што ќе го утврди работничкиот совет на стопанската организација, а кој не може да изнесува повеќе од 10% од личниот доход на односниот работник пресметан според тарифниот став и другите основи утврдени со тарифниот правилник на стопанската организација.

5. Во основната за утврдување на износот до 10% на личниот доход според претходната точка под 3 влегуваат, покрај личниот доход пресметан според тарифниот став и другите основи од тарифниот правилник, и следните примања, и тоа:

1) дел од личниот доход за прекувремена и ноќна работа;

2) личниот доход за работа во дните на неделен одмор и за работа во дните на државни празници, како и надоместоците на личниот доход за дните на државни празници;

3) кесонските и тунелските додатоци и додатоците за работа во вода, додатоците за посебните услови за работа на авиомеханичарите, летачките додатоци, хранарината на летачите, додатоците за укрцаниот персонал на бродови-цистерни и додатоците на укрцаниот персонал на бродови што превезуваат опасни товари, додатоците на укрцаниот персонал на бродови што пловат во тропски крајишта, нуркачките додатоци, посебните додатоци на дувачите на стакло, премии на летачите и пиротехничкиот додаток, во височината утврдена во тарифниот правилник на стопанската организација;

4) надоместоците за време на прекиниот на работата, во височината утврдена во тарифниот правилник на стопанската организација;

5) тарифниот став на работниците што примаат надоместок на личниот доход по основот на здравствено осигурување.

6) Стопанските организации со паушална пресметка можат по подмирувањето на стасаните обврски спрема општествената заедница и спрема резервниот фонд да земаат од банката средства за лични доходи на работниците во границите на средствата на жиро сметката.

II. Постапка за земање средства кај банката за исплата на личните доходи на работниците

7. Денот за земање средства за исплата на аконтациите и на личните доходи на работниците го определува стопанската организација во својот тарифен правилник во спогодба со банката.

8. Средствата за исплата на аконтациите на личните доходи на работниците можат во текот на месецот да се земаат најдоцна до 25-ти во месецот за текуштиот месец, а пред државните празници Нова година, Први мај, 29 ноември — до крајот на месецот.

9. По истекот на секој месец стопанската организација е должна врз основа на конечните исплатни листи да ѝ поднесе на банката месечен извештај за износот на личните доходи и на другите примања од точ. 2, 3 и 4 од оваа наредба за изминатиот месец на образецот Лични доходи, кој е составен дел од оваа наредба.

По исклучок, железничките транспортни претпријатија, претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и претпријатијата на речниот сообраќај, како и градежните и монтажните претпријатија што имаат повеќе од пет погонски односно деловни единици надвор од подрачјето на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седалиштето на претпријатието, се должни месечниот извештај од претходниот став да ѝ го поднесат на банката најдоцна во рок од 30 дена по истекот на месецот за кој се поднесува извештајот.

10. Стопанската организација што во својот состав има погонски и деловни единици надвор од своето седалиште, а за кои не се врши самостојно пресметување на вкупниот приход, е должна врз основа на одделни извештаи од своите погонски и деловни единици и на својот извештај да состави збирен месечен извештај, кој ѝ го поднесува на банката кај која има жиро сметка во рокот од точката 9 на оваа наредба.

Погонските и деловните единици од претходниот став ѝ поднесуваат еден примерок од извештајот од точката 8 на оваа наредба и на банката во своето седалиште.

11. По поднесениот месечен извештај за пресметаните лични доходи (образец Лични доходи) стопанската организација може од расположивите средства на својата жиро сметка кај банката да ги земе разликите меѓу износот на личните доходи искажани во месечниот извештај и износот на исплатените аконтации на личните доходи во текот на месецот, ако според претходната периодична пресметка односно завршната сметка за изминатата година остварила чист приход за лични доходи достаточен за покривање на личните доходи на работниците содржани во реализираните производи и услуги до крајот на претходниот пресметковен период.

Како износ на личните доходи содржани во реализираните производи и услуги се подразбира збирот на укалкулираните лични доходи содржани во пренесените запаси од изминатата година и на износот на укалкулираните лични доходи од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период, по одбивање на износот на личните доходи содржани во запасите на крајот на пресметковниот период што се искажани во образецот Доход кој е составен дел од Правилникот за составувањето на периодичните пресметки и за наплатата на приходите за буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58).

12. Стопанската организација која не ќе поднесе за изминатиот месец извештај од точката 9 на оваа наредба, не може да зема средства за исплата на аконтациите и на личните доходи сè додека не го поднесе тој извештај.

III. Обезбедување на средствата за исплата на личните доходи

13. Стопанската организација која според периодичната пресметка не остварила чист приход (доход) во смисла на точката 11 од оваа наредба, непокриениот износ на личните доходи на работниците содржани во реализираните производи и во извршените услуги го подмирува од средствата на резервниот фонд, без оглед на состојбата на жиро сметката.

Во тој случај стопанската организација може во смисла на членот 47 став 1 точка 2 од Законот за средствата на стопанските организации да врши исплата на личните доходи на работниците до износот на минималните лични доходи наголемени за 25%, а на примањата од точката 2 под 9, 10, 13, 14, 15 и 18, како и примањата од точката 3 на оваа наредба — во полн износ.

Ако стопанската организација во резервниот фонд нема достаточна средства за исплата на минималните лични доходи наголемени за 25%, а исплатата не може да ја обезбеди ниту со примена на членот 52 од Законот за средствата на стопанските организации, исплатата на личните доходи во височина на така наголемени минимални лични доходи се врши на товар на придонесот за буџетите од личниот доход во смисла на членот 45 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците односно членот 44 од Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации.

Ако пресметаните износи на придонесот за буџетите од личниот доход за тој период не ја обезбедуваат ниту исплатата на минималните лични доходи на работниците, разликата до полниот износ на минималните лични доходи стопанската организација ја обезбедува на товар на фондот на обртните средства и на товар на фондот на основните средства. Општинскиот народен одбор, во обата собора рамноправно, може да одобри стопанската организација и во таков случај да ја изврши исплатата на личните доходи во височината на минималните лични доходи наголемени за 25%, на товар на средствата од фондот на основните и обртните средства.

Ако од средствата на фондовите на стопанската организација не можат да се покријат ниту минималните лични доходи, или ако советот за стопанство на општинскиот народен одбор не дозволи користење на фондот на основните и обртните средства за исплата на минималните лични доходи наголемени за 25%, разликата до полните износи на минималните лични доходи на одделни работници на односната стопанска организација ја обезбедува општинскиот народен одбор од своите средства.

По исклучок од одредбите на претходните ставови, кога на стопанските организации им се обезбедува минимален личен доход наголемен за 25%, на рудниците на јаглен им се обезбедува разликата меѓу минималниот личен доход и бруто износот на тарифниот став врз основа на кој е утврден минималниот личен доход на работниците.

14. Додека стопанската организација не обезбеди средства за исплата на личните доходи од ставот 4.5 односно 6 од претходната точка од фондот на обртните средства и од фондот на основните средства, банката ѝ одобрува на стопанската организација привремена позајмица за оваа исплата. Гаранција за дадената привремена позајмица претставуваат предметите и правата што ги сочинуваат основните и обртните средства на стопанската организација. Стопанската организација е должна да ја врати привремената позајмица најдоцна за еден

— редовен
— дополнителен
в) придонес за социјално осигурување
г) придонес за станбена изградба
Вкупно: (11а до г)

Претседател на Управниот одбор,

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието,

Пресметка на расположивите средства за лични доходи

- 13 Остарено за лични доходи според периодичната пресметка 1 — Дин.
- 14 Пресметани лични доходи според тарифниот став за периодот 1 — Дин.
- 15 Пресметано — исплатено според членот 42 б) и в) односно според ред точката 4 под 1, 2 и 3 од наредбата до крајот на пресметковниот период Дин.
- 16 Разлика помалку — повеќе остварено Дин.
- 17 Пресметани лични доходи за периодот по периодичната пресметка под точката 13 од овој образец Дин.
- 18 Вкупно: (16 плус 17) Дин.
- 19 Исплатено за лични доходи според периодичната пресметка под точката 13 на овој образец Дин.
- 20 Расположиво за исплата Дин.
- 21 **Бројна состојба, ефективни работни часови и исплатени лични доходи**
— за работниците и службениците во постојан работен однос —

Бројна состојба на крајот на месецот за кој се поднесува извештајот
Ефективни работни часови
Исплатени лични доходи

а) Работници
б) Службеници
в) Ученици во стопанството
Вкупно:

22 Лични доходи на работниците и службениците во привремен работен однос — за месецот за кој се поднесува извештајот

а) исплатени лични доходи
б) придонес за буџетите од личниот доход
в) придонес за социјално осигурување
г) придонес за станбена изградба

Раководител на сметководството,

Претпријатие _____ **Образец Лични доходи**
Место и околина _____ (Формат: 210 × 207 мм)
Број на жиро сметката _____ Стопанска гранка _____

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

за пресметаните лични доходи од 1 јануари до _____
195— година

Реден број Конто О П И С Вкупно пресметано од 1 до крајот на месецот за кој се поднесува извештајот.

1 Пресметани лични доходи со придонесите:

- а) според тарифниот став (точка 2 под 1 од наредбата)
б) други лични доходи според точката 2 од наредбата
в) примања според точката 3 од наредбата

Вкупно: (1а до в)

Минимални лични доходи

Зголемување на минималните лични доходи за 25%

Вкупно: (3 плус 4)

Лични доходи над тарифните ставови според точката 4 од наредбата:

- а) премии и награди според точ. 1 и 2
б) над личните доходи според тарифниот став точка 3

Вкупно: (6а плус 6)

Вкупно: (2 плус 5 плус 7)

Исплатено од 1 јануари до крајот на месецот за кој се поднесува извештајот:

- а) лични доходи — по време на работата и по ефект — други лични примања
б) придонес за буџетите од личниот доход — редовен — дополнителен

в) придонес за социјално осигурување
г) придонес за станбена изградба

Вкупно: (9а до г)

11 За исплата според овој извештај:

- а) нето лични доходи — по време на работата и по ефект
б) придонес за буџетите од личниот доход

месец од денот на одобрувањето на привремената позајмица.

Привремената позајмица според претходниот став банката ѝ ја одобрува на стопанската организација за исплата на личните доходи за месецот во кој оваа на банката ѝ ја поднесува периодичната пресметка и за натамошните два месеца по рокот за предавање на периодичната пресметка (на пример: од периодичната пресметка за I — VI што ѝ се поднесува на банката на 25 август се гледа дека стопанската организација искажала загуба и дека нема средства од своите фондови за исплата на минималните лични доходи наголемени за 25%. Во овој случај банката дава позајмица за исплата на личните доходи за август и за натамошните два месеца, т. е. за септември и октомври).

15. Стопанските организации на индустријата и рударството што во смисла на членот 37 од Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации, не ќе остварат чист приход достаточен за покривање на исплатените минимални лични доходи на работниците односно на личните доходи на работниците пресметани според тарифниот став и другите основи утврдени во тарифниот правилник на стопанската организација, содржани во реализираните производи и услуги, разликата до полните износи на минималните лични доходи односно до износите на личните доходи што ќе ги одобри управниот одбор на Заедничкиот резервен фонд ја подмируваат од дотацијата одобрена на стопанската организација од тој фонд.

16. Стопанската организација која според завршната сметка односно периодичната пресметка остварила достаточен чист приход, а на жиро сметката нема средства за исплата на личните доходи и на другите примања од точ. 2 и 3 на оваа наредба, може за тие исплати привремено да користи средства од својот резервен фонд.

Позајмените средства стопанската организација е должна да ги врати во резервниот фонд во срок од 3 месеци од денот на користењето, а најдоцна до истежот на рокот за поднесување на завршната сметка за текуштата година.

На стопанската организација која според периодичната пресметка односно според завршната сметка ќе оствари достаточен чист приход, а на својата жиро сметка нема достаточни средства за исплата на личните доходи ниту има потребни средства во својот резервен фонд за покривање на исплатите на полните износи на личните доходи и на другите примања од точ. 2 и 3 на оваа наредба, банката ѝ одобрува привремена позајмица за овие исплати. Банката е должна на стопанската организација да ѝ ја одобри оваа позајмица, за која, без посебна своја одлука, гарантира општинскиот народен одбор.

17. Одобрените привремени позајмици од точ. 14 и 16 став 3 од оваа наредба, стопанската организација е должна да ги врати во срок од 3 месеци. Интересот по овие привремени позајмици се пресметува по норма од 6% годишно.

18. Банката може на стопанската организација што не ќе оствари достаточен доход за покривање на исплатените лични доходи, да ѝ дава средства за исплата на аконтациите на личните доходи во височината на минималните лични доходи наголемени за 25% и на другите примања од точ. 2 и 3 на оваа наредба во полн износ ако оцени дека стопанската организација во наредните пресметковни периоди, а најдоцна до истекот на рокот за поднесување на завршната сметка за текуштата година, ќе оствари достаточен доход за покривање на земените средства за исплата на аконтациите и личните доходи на работниците.

19. За другите од точката 1 на оваа наредба што немаат тарифен правилник, до донесувањето на тарифниот правилник земаат кај банката средства за исплата на личните доходи и на аконтациите според основите утврдени во колективните или поединечните договори, со тоа што височината на

личните доходи и на аконтациите се пресметува според договорените плати во сите случаи кога е со наредбата предвидено да се утврдуваат според тарифните ставови.

Кога според оваа наредба одлука донесува работничкиот совет, кај наведените задруги одлуката ја донесува задружниот совет, а до неговото формирање управниот одбор на задругата.

IV. Завршни одредби

20. Се овластува Народната банка да издаде потребни технички упатства за спроведување на одредбите од оваа наредба што се однесуваат на обезбедувањето на средства за исплата на личните доходи.

21. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за исплата на средствата за плати во текот на пресметковниот период и за начинот за обезбедување средства на стопанските организации за исплата на платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57).

22. Образецот од оваа наредба има значење на службено издание. Начинот за издавање на тој образец ќе го определи со посебна одлука сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

23. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 14—14095/1

26 јуни 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

524.

Врз основа на членот 13 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), во врска со чл. 91, 165 и 253 ст. 3 и 4 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58) и чл. 80 и 81 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 1958 ГОДИНА КОЈ КАКО ТРОШОК НА РАБОТЕЊЕТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ ГО ПЛАЌААТ НА КОМОРИТЕ, СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА, ЗАЕДНИЦИТЕ И ЗАДРУЖНИТЕ СОЈУЗИ ВО КОИ СЕ ЗАЧЛЕНЕТИ

1. Стопанските организации, деловните здруженија и деловните сојузи на земјоделските задруги што се зачленети во сојузна комора, во сојуз на комори на Југославија, во републичка комора, во комора на автономна единица, во околиска комора, во стручно здружение, во заедница или во задружен сојуз, како трошок на работењето за 1958 година можат на коморите, стручните здруженија, заедниците и задружните сојузи да им го плаќаат на име придонес износот определен од собранието на комората, на стручното здружение, на заедницата односно задружниот сојуз, во смисла на важечките прописи, а најмногу до износите определени со оваа наредба или врз основа на оваа наредба.

2. Стопанските организации што се зачленети во Сојузната индустриска комора можат како трошок на работењето во 1958 година да ѝ го плаќаат на име придонес на оваа комора износот определен од собранието на комората, но најмногу до 30.000 динари месечно. Ако собранието на комората не определи други износи во границите на највисокиот износ од 30.000 динари, стопанските организации и во 1958 година ќе го плаќаат придонесот во износите во кои го плаќале за 1957 година.

3. Стопанските организации што се зачленети во Сојузната градежна комора можат како трошок на работењето во 1958 година да ѝ го плаќаат на

име придонес на оваа комора износот определен од собранието на комората, но најмногу до збирот на членарината што тие организации им ја плаќале за 1957 година на Сојузната градежна комора и на републичкото здружение.

4. Стопанските организации што се зачленети во Сојузната сообраќајна комора можат како трошок на работењето во 1958 година да ѝ го плаќаат на име придонес на оваа комора износот определен од собранието на комората, но најмногу до износот на членарината што тие организации ја плаќале за 1957 година.

Ако според одобрената систематизација на работните места во Сојузната сообраќајна комора се зголеми бројот на работните места во 1958 година за повеќе од 10% спрема бројот на работните места затечени на 31 декември 1957 година, Сојузната сообраќајна комора може со поднесување на образложен предлог да бара од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да одобри стопанските организации зачленети во таа комора да го плаќаат придонесот за 1958 година како трошок на работењето во износи поголеми од износите од претходниот став.

5. Стопанските организации зачленети во Сојузната надворешнотрговска комора можат како трошок на работењето за 1958 година да ѝ го плаќаат на име придонес на оваа комора износот пресметан со примена на нормата од 1,3‰ (промили) врз вкупниот приход остварен во 1958 година од извозот и увозот на стоки и услуги.

Надворешнотрговската комора е должна на товар на средствата од придонесот од претходниот став да ги врши и оние дејствија што според својата намена се извршувани во 1957 година на товар на средствата од фондот за унапредување на надворешната трговија и да им го врати на сојузниот буџет и на фондовите износот што ѝ бил позајмен за подмирување на потребите во 1958 година за времето до донесувањето на оваа наредба.

6. Стопанските организации што се зачленети во Сојузот на трговските комори на Југославија, во републичката трговска комора, во трговската комора на автономната единица или во околицката трговска комора, можат како трошок на работењето за 1958 година да го плаќаат на име придонес за потребите на Сојузот и на коморите за потесните подрачја износот определен од собранието на Сојузот односно на комората, но најмногу до 1‰ (промил) од прометот остварен во 1958 година.

Околицката трговска комора може на околицкиот финансиски орган да му ја поднесе претсметката на приходите и расходите за 1958 година и со образложение кон таа претсметка да бара одобрение стопанските организации што се зачленети во таа комора како трошок на работењето да ѝ го плаќаат придонесот за 1958 година во износот поголем од износот од претходниот став.

Околицкиот финансиски орган може во оправдан случај од претходниот став да одобри стопанските организации зачленети во околицката трговска комора да плаќаат како трошок на работењето придонес за 1958 година најмногу до 2‰ (промили) од прометот остварен во 1958 година.

7. Стопанските организации што се зачленети во Сојузот на угостителските комори на Југославија, во републичката угостителска комора, во угостителската комора на автономната единица или во околицката угостителска комора, можат како трошок на работењето за 1958 година да го плаќаат на име придонес за потребите на Сојузот и на коморите за потесните подрачја износот определен од собранието на Сојузот односно на комората, но најмногу до 3‰ (промили) од прометот остварен во 1958 година.

Околицката угостителска комора може да му ја поднесе на околицкиот финансиски орган претсметката на приходите и расходите за 1958 година и со образложение кон таа претсметка да бара одобрение стопанските организации што се зачленети во

таа комора да го плаќаат како трошок за работењето придонесот за 1958 година во износот поголем од износот од претходниот став.

Околицкиот финансиски орган може во оправдан случај од претходниот став да одобри стопанските организации зачленети во околицката угостителска комора да плаќаат како трошок на работењето придонес за 1958 година најмногу до 1% (отсто) од прометот остварен во 1958 година.

8. Стопанските организации што се зачленети во Сојузот на занаетчиските комори на Југославија, во републичката занаетчиска комора, во занаетчиската комора на автономната единица или во околицката занаетчиска комора, можат да го плаќаат како трошок на работењето за 1958 година на име придонес за потребите на Сојузот и на коморите за потесните подрачја износот определен од собранието на Сојузот односно на комората, но најмногу до износот на членарината што тие организации ја плаќале за 1957 година на име придонес за Сојузот и за коморите во кои биле зачленети.

Околицкиот финансиски орган може на образложено барање од околицката занаетчиска комора, откако ќе утврди дека потребите според нејзината претсметка на приходите и расходите за 1958 година за повеќе од 10% се поголеми од потребите за 1957 година, да определи стопанските организации што се зачленети во околицката занаетчиска комора да плаќаат како трошок на работењето за 1958 година придонес до 40% поголем од придонесот според претходниот став.

9. Стопанските организации што се зачленети во Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, во републичката селскостопанско-шумарска комора или во селскостопанско-шумарската комора на автономната единица, можат како трошок на работењето за 1958 година да го плаќаат придонесот за потребите на Сојузот и на коморите за потесните подрачја во износите определени од собранието на Сојузот односно на комората, но најмногу до 3‰ (промили) од прометот остварен во 1958 година.

Републичкиот државен секретаријат за работите на финансиите може, на образложено барање од републичката селскостопанско-шумарска комора односно од селскостопанско-шумарската комора на автономната единица, откако ќе утврди дека потребите според нејзината претсметка на приходите и расходите за 1958 година за повеќе од 10% се поголеми од потребите за 1957 година, да определи стопанските организации што се зачленети во односната селскостопанско-шумарска комора да плаќаат како трошок на работењето за 1958 година придонес до 5‰ (промили) од прометот остварен во 1958 година.

10. Стопанските организации што се зачленети во стручните здруженија можат како трошок на работењето за 1958 година да го плаќаат придонесот за потребите на односното здружение во износот определен од собранието на здружението, но најмногу онолку колку што му плаќале на тоа здружение на име членарина за 1957 година, ако сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите на образложено барање од стручното здружение не определи поголеми износи.

11. Стопанските организации што се зачленети во девизни пресметковни места можат како трошок на работењето за 1958 година да го плаќаат целиот износ на членарината што е определен со правилата за организацијата и за начинот на работењето на девизните пресметковни места.

12. Стопанските организации што се зачленети во меѓународни стопански организации, а чие членство во тие организации е задолжително врз основа на меѓународни спогодби, можат како трошок на работењето за 1958 година да им го плаќаат целиот износ на членарината на тие меѓународни организации.

13. Стопанските организации што се здружени односно се зачленети во заедниците (заедницата за

жито, Заедницата на Југословенското електростопанство, Заедницата односно агенцијата за увоз и извоз на филмови, и слично) и во стручните здруженија основани за гранките или областите на стопанството за кои не се основани комори, можат како трошок на работењето да им го плаќаат на име придонес на овие заедници износот што ќе го определи собранието на заедницата односно на здружението во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите. Заедницата односно здружението е должно одлуката за височината на придонесот да му ја поднесе на согласност на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите заедно со претсметката на своите приходи и расходи за 1958 година и со завршната сметка за 1957 годна, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа наредба.

14. Земјоделските задруги (општините, специјализираните и селанските работни), неземјоделските задруги (занајтчиските производителско-услужни, набавно-продажните, штедните, станбените и другите) и деловните сојузи на земјоделските задруги, сметајќи ги тука и деловните сојузи за пошироко подрачје формирани според членот 82 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), како трошок на работењето за 1958 година можат да го плаќаат на име придонес (котизација) за издржување на основните задружни сојузи на земјоделските задруги односно на соодветните сојузи на неземјоделските задруги (во натамошниот текст: задружните сојузи) износот определен од собранието на основниот задружен сојуз односно на задружниот сојуз, а најмногу до износот што во 1957 година им го плаќале на име придонес (котизација) на тие сојузи во смисла на точката 2 од Наредбата за плаќање придонес (котизација) на основните сојузи на земјоделските задруги од страна на специјализираните земјоделски задруги и деловните сојузи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57) и точката 2 од Одлуката за придонесот (котизацијата) на сојузите на неземјоделски задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55).

Околинскиот финансиски орган може на обобзложено барање од околинскиот задружен сојуз, откако ќе утврди дека неговите потреби според претсметката на приходите и расходите за 1958 година за повеќе од 10% се поголеми од потребите за 1957 година, да одобри задругите што се зачленети во тој сојуз да плаќаат како трошок на работењето за 1958 година износ на придонесот (котизацијата) поголем од износот од претходниот став, до износот определен од собранието на сојузот.

15. Стопанските организации што се зачленети во повеќе комори, стручни здруженија или заедници, како трошок на работењето за 1958 година можат да им ги плаќаат посебно износите на придонесот на тие комори, стручни здруженија и заедници — до износите определени со оваа наредба.

16. Стопанските организации што не постоеле во 1957 година или што не биле зачленети во комората, стручното здружение или заедницата во која се зачленети во 1958 година, во 1958 година како трошок на работењето ќе го плаќаат износот на придонесот што ќе им го определи надлежниот орган на корисникот на придонесот со примена на истите критериуми и мерила што ги има применето при определувањето на придонесот за 1957 година, ако во таа височина го плаќаат придонесот другите членови за 1958 година.

Во случаите во кои е со оваа наредба определен придонесот во процент или во промил од прометот или од друг основ, и организациите од претходниот став ќе го плаќаат придонесот за 1958 година во износот пресметан со примена на тој процент или промил.

17. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на Заедницата на Југословенските железници и на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони. Придонесите на тие заедници им се плаќаат според Наредбата за трошоците на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58).

18. Коморите, стручните здруженија, заедниците, задружните сојузи и девизните пресметковни места средствата остварени на име придонес за 1958 година можат да ги употребат само за покривање на своите редовни расходи според претсметката на приходите и расходите за 1958 година.

До донесувањето на поблиски прописи од страна на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи стопански работи, во смисла на членот 252 од Законот за здружувањето во стопанството, и ако со тие прописи не се определи поинаку, како редовни расходи на коморите и стручните здруженија треба да се сметаат трошоците потребни за редовното работење на коморите односно на стручните здруженија, како што се:

а) личните расходи:

1) основните и полагајните плати според Законот за јавните службеници;

2) постојаните и повремените хонорари на надворешните соработници, на членовите на стручните одбори и комисији, како и надоместоците за прекувремена работа на работниците и службениците;

3) наградите на службениците и работниците;

б) материјалните расходи:

1) издатоците за канцелариски материјали, за набавка и печатење на разни обрасци;

2) закупнината, трошоците за огрев, осветление и вода;

3) издатоците за службени весници, списанија и стручни книги;

4) дневниците и трошоците за превоз за службени патувања во земјата и во странство;

5) трошоците за одржување и чистење на просториите;

6) поштенските, телеграфските и телефонските трошоци;

7) премиите за осигурување на зградите и инвентарот;

8) трошоците за одржување на автомобилите, за гориво и мазиво според Уредбата за користењето на општествените средства за патнички автомобили („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58) и според други поблиски прописи;

9) издатоците за огласи и публикации;

10) издатоците за набавка на ситен инвентар;

11) издатоците за набавка на друг потребен инвентар (маси, пишувачки и сметачки машини, телефонски уреди и други за работа потребни уреди);

12) трошоците на репрезентацијата;

13) разни ситни непредвидени издатоци.

Како редовен трошок на комората се смета и вишокот на расходите над приходите на Установа на комората, во смисла на членот 126 од Законот за здружувањето во стопанството.

19. Како редовни расходи на задружните сојузи и на заедниците се сметаат расходите наведени во ставот 2 од претходната точка.

20. Комората, стручното здружение и задружниот сојуз се должни, по барање од надлежниот орган на управата за работите на финансиите, да му ја достават на овој својата претсметка на приходите и расходите за 1958 година и завршната сметка за 1957 година, заради утврдување дали средствата на придонесот се трошат за нивните редовни расходи.

21. Остварените вишоци на приходите од придонесот над редовните расходи според завршните сметки на коморите стручните здруженија, заедниците, задружните сојузи и девизните пресметковни места за 1957 година треба да се пренесат во 1958 година за покривање на редовните расходи на коморите, стручните здруженија, заедниците, задружните сојузи и девизните пресметковни места.

22. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Одлуката за членарината за коморите и за стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55, 37/55 и 57/55), Наредбата за членарината за коморите, стручните здруженија и заедниците на стопанските организации, како и за придонесите за унапредување на стопанските дејности што се плаќаат од вкупниот приход пред утврдување на добивката односно доходот на сто-

панските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57), Наредбата за плаќање придонес (котизација) на основните сојузи на земјоделските задруги од страна на специјализираните земјоделски задруги и деловните сојузи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57) и Одлуката за придонесот (котизацијата) на сојузите на неземјоделски задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55).

23. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се пренесува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 12-14287/1

27 јуни 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

525.

Врз основа на Одлуката за овластување сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да ги пропишува видовите и условите под кои можат предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка на стопанските организации да им се продаваат на граѓани и на граѓански правни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58), а во врска со членот 93 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ПРЕДМЕТИ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ГРАЃАНИ И НА ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА

1. Стопанските организации можат, под условите определени со оваа наредба, да им ги продадат на граѓани и на граѓански правни лица предметите определени со оваа наредба што ги сочинуваат нивните основни средства или средства на заедничката потрошувачка.

Во предметите што можат да се продадат според претходниот став спаѓаат:

1) машините, апаратите, уредите и инструментите што служат за занаетчиска употреба;

2) запрежните селскостопански машини и орудија, покрупниот и поситниот алат, патните запрежни возила и нивната опрема, пловните објекти до 50 тони носивост односно до 50 коњски сили велосипедите, трициклите и моторциклите, како и предметите на погонскиот и деловниот инвентар (тези, рафови, сандаци, канцелариски намештај, пишувачки машини, теписи, завеси, кревети, постелина и слично);

3) машините, апаратите, уредите, инструментите, намештајот, приборот и другите работи што служеле за потребите на општествениот стандард, што според својата намена можат да служат и за потребите во домаќинството (за домашни потреби), во занаетчиството или во вршењето на интелектуални услуги;

4) добитокот од основното стадо.

2. Предметите од точката 1 став 2 под 1, 2 и 3 од оваа наредба можат да им се продадат на граѓани и граѓански правни лица ако продавањето на тие предмети на стопански организации или на општествени правни лица не успеало преку јавното наддавање или на друг начин определен според одредбите од членот 89 на Законот за средствата на стопанските организации (наддавање по пат на писмени понуди, непосредна погодба, огласување во дневниот печат или на друг вообичаен начин ако се во прашање предмети од помала вредност).

Земјоделската задруга може предметите од точката 1 став 2 на оваа наредба да им ги продаде на граѓани и на граѓански правни лица само со претходна согласност од основниот задружен сојуз во кој е зачленета.

Селскостопанската организација може запрежните селскостопански машини од точката 1 став 2 под 2 од оваа наредба да им ги продаде на граѓани и на граѓански правни лица само со претходна согласност од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на селското стопанство.

3. За продавањето и за начинот на продавање на предметите од точката 1 на оваа наредба решава работничкиот совет на стопанската организација односно органот овластен со правилата на стопанската организација во смисла на членот 88 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации, а во земјоделската задруга, сметајќи ги тука и рибарските задруги, решава управниот одбор на задругата односно органот овластен со нејзините правила.

4. Износите добиени со продавање на предмети од основните средства стопанската организација ги уплатува во корист на своите средства на амортизацијата, а износите добиени со продавање на предмети што сочинуваат средства на заедничката потрошувачка ги внесува во средствата на заедничката потрошувачка.

Ако предметите од претходниот став се купени со регрес, ќе се постапи според одредбите од Наредбата за ослободување од уплатување на неамортизиран дел од вредноста на неупотребливи трактори, селскостопански машини и работен добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58).

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за условите и начинот на продажбата на определени видови основни средства на физичките и приватните правни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54).

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12-4692/3

25 јуни 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

526.

Врз основа на членот 24 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), и врз основа на точката 2 под е) одделот 4 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТУРИЗМОТ

1. Се овластува Југословенската инвестициона банка да може во текот на 1958 година да дава без конкурс заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за потребите на туризмот, и тоа:

- 1) за набавка на хидробуси;
- 2) за набавка на автобуси;
- 3) за набавка на аутокиси.

2. Барања за добивање на заем според оваа наредба можат да поднесуваат оние општински народни одбори и туристички стопански организации што ќе прибават за тоа согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

3. Заемите според оваа наредба ќе се даваат со интерес по нормата од 3% годишно.

Срокот за враќање на заемот за набавка на хидробуси не може да биде подолг од 10 години, а за автобуси и аутокиси — не може да биде подолг од 8 години.

4. Кон барањето за заем за заемобарателот е должен да поднесе инвестиционен елаборат според точката X од XXIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на возила и работилничка опрема за претпријатијата на јавниот патен и градски сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/58).

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07—13517/1

26 јуни 1958 година

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

527.

Врз основа на членот 18 став 2 и членот 24 став 2 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), а на предлог од Југословенската инвестициона банка, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК ОД УВОЗ И ЗА ИЗГРАДБА НА ШТАЛИ ЗА УВЕЗЕНИОТ ДОБИТОК

1. Југословенската инвестициона банка може во текот на 1958 година да дава без конкурс заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд, и тоа:

- 1) за набавка на приплоден добиток од увоз;
- 2) за изградба или адаптација на штали потребни за сместување на добитокот што се набавува од средствата на заемот даден според оваа наредба.

2. Барања за добивање заем според оваа наредба можат да поднесуваат оние селскостопански организации (земјоделски стопанства, земјоделски задруги и селскостопански установи со самостојно финансирање) што од страна на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, ќе бидат определени како расплодни центри за одгледување на приплоден добиток од увоз.

3. Ако заемот се бара за изградба на штали за говеда, заемот може да се даде само за изградба на штали во кои ќе се врши ладно одгледување на говеда и кои се изградуваат според типските проекти што на Југословенската инвестициона банка ќе ги препорача Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ.

4. Ако заемот се бара за адаптација на штали за добиток, заемот може да се даде само за работите со кои ќе се зголеми шталскиот простор, а ако се во прашање штали за говеда, заемот може да се даде само ако постојните објекти се адаптираат за премин на ладно одгледување на говеда.

5. Заеми според оваа наредба ќе се даваат со годишен интерес по нормата од:

- 1) 2% — по заеми за набавка на добиток;
- 2) 3% — по заеми за изградба и адаптација на штали за добиток.

6. Сроковите за враќање на заеми според оваа наредба изнесуваат:

- 1) до 5 години — по заеми за набавка на добиток;
- 2) до 20 години — по заеми за изградба или адаптација на штали за добиток.

7. Барањето за заем треба да ги содржи сите податоци предвидени во членот 16 од Уредбата за заеми за инвестиции, а им се поднесува на деловните единици на Југословенската инвестициона банка на пропишани банчини обрасци.

8. Кон барањето за заем заемобарателот е должен да поднесе:

- 1) по заеми за набавка на добиток — документација според Наредбата за измена и дополнење на Наредбата за документацијата што се поднесува место инвестициониот елаборат кон барањата за заеми за инвестиции во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

Ако заемобарателот има инвестициони програми одобрени според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55 и 2/56), место наведената документација може да ја поднесе одобрената инвестициона програма;

- 2) по заеми за изградба или адаптација на штали за добиток — инвестиционен елаборат според точ. VII од XVII Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во селското стопанство во 1957 и 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/56 и 41/57), а ако се во прашање објекти чија претсметковна вредност заедно со припадната опрема не го преминува износот од 3 милиони динари — документација според точката I под 1 од Наредбата за документацијата што се поднесува место инвестициониот елаборат кон барањата за заеми за инвестиции во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/57).

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07—13521/1

26 јуни 1958 година

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

528.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), во врска со чл. 39 и 48 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 90/48 и 44/51), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСИТЕ НА ЛЕЖАРИНАТА ЗА СТОКИТЕ ШТО СЕ НАОГ'ААТ ВО ЦАРИНСКИ МАГАЦИНИ И ЦАРИНСКИ СТОВАРИШТА

1. За стоките што се наог'аат во царински магацини или на царински стоваришта, а за кои според членот 30 од Царинскиот закон се плаќа лежарина, увозниците се должни на име лежарина за секој килограм бруто тежина да плаќаат дневно, и тоа:

- 1) за стоки во царински магацини по 2 динари,
- 2) за стоки во царински стоваришта по 1 динар.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 11406/2

27 јуни 1958 година

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

529.

Врз основа на членот 71 став 2 од Основниот закон за филмот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56) и точ. III и VIII став 3 од Одлуката за прикажување на домашни филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДОМАШНИТЕ ИГРАНИ ФИЛМОВИ ШТО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ПРИКАЖАТ ВО 1958 ГОДИНА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ПРЕТСТАВИТЕ НА КОИТИЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ПРИКАЖАТ ДОМАШНИ ФИЛМОВИ

1. Претпријатијата за прикажување на филмови се должни од 1 јануари до 31 декември 1958 година

Табела бр. 1

Претпријатие за прикажување на филмови што во 1957 година прикажало:

до 20 играни филмови			
од	21	до	30
"	31	"	40
"	41	"	50
"	51	"	60
"	61	"	70
"	71	"	80
"	81	"	90
"	91	"	100
"	101	"	110
"	111	"	120
"	121	"	130
"	131	"	140
"	141	"	150
"	151	нагоре	"

Во 1958 година е должно да прикаже најмалку:

2 домашни играни филма			
3	"	"	"
4	"	"	"
5	"	"	"
6	"	"	"
7	"	"	"
8	"	"	"
9	"	"	"
10	"	"	"
11	"	"	"
12	"	"	"
13	"	"	"
14	"	"	"
15	"	"	"
16	"	"	"

Табела бр. 2

Претпријатие за прикажување на филмови што во 1957 год. вкупно одржало:

до 52 претстави			
од	53	"	60
"	61	"	70
"	71	"	80
"	81	"	90
"	91	"	100
"	101	"	110
"	111	"	120
"	121	"	130
"	131	"	140
"	141	"	150
"	151	"	160
"	161	"	170
"	171	"	180
"	181	"	190
"	191	"	200
"	201	"	225
"	226	"	250
"	251	"	275
"	276	"	300
"	301	"	325
"	326	"	350
"	351	"	375
"	376	"	400
"	401	"	425
"	426	"	450
"	451	"	475
"	476	"	500
"	501	"	525
"	526	"	550
"	551	"	575
"	576	"	600
"	601	"	625
"	626	"	650
"	651	"	675
"	676	"	700
"	701	"	750
"	751	"	800
"	801	"	850
"	851	"	900
"	901	"	950
"	951	"	1000
"	1001	"	1050
"	1051	"	1100
"	1101	"	1150
"	1151	"	1200
"	1201	"	1300
"	1301	"	1400
"	1401	"	1500
"	1501	"	1600

Во 1958 година е должно да одржи најмалку:

8 претстави на домашен игран филм			
9	"	"	"
11	"	"	"
12	"	"	"
14	"	"	"
15	"	"	"
17	"	"	"
18	"	"	"
20	"	"	"
21	"	"	"
23	"	"	"
24	"	"	"
26	"	"	"
27	"	"	"
29	"	"	"
30	"	"	"
34	"	"	"
38	"	"	"
41	"	"	"
45	"	"	"
49	"	"	"
53	"	"	"
56	"	"	"
60	"	"	"
64	"	"	"
68	"	"	"
71	"	"	"
75	"	"	"
79	"	"	"
83	"	"	"
87	"	"	"
90	"	"	"
94	"	"	"
98	"	"	"
101	"	"	"
105	"	"	"
113	"	"	"
120	"	"	"
125	"	"	"
135	"	"	"
143	"	"	"
150	"	"	"
158	"	"	"
165	"	"	"
173	"	"	"
180	"	"	"
195	"	"	"
210	"	"	"
225	"	"	"
240	"	"	"

Табела бр. 3

Претпријатие за прикажување на филмови што во 1957 год. вкупно одржало:

од	до	52 претстави
53	60	"
61	70	"
71	80	"
81	90	"
91	100	"
101	110	"
111	120	"
121	130	"
131	140	"
141	150	"
151	160	"
161	170	"
171	180	"
181	190	"
191	200	"
201	225	"
226	250	"
251	275	"
276	300	"
301	325	"
326	350	"
351	375	"
376	400	"
401	425	"
426	450	"
451	475	"
476	500	"
501	525	"
526	550	"
551	575	"
576	600	"
601	625	"
626	650	"
651	675	"
676	700	"
701	750	"
751	800	"
801	850	"
851	900	"
901	950	"
951	1000	"
1001	1050	"
1051	1100	"
1101	1150	"
1151	1200	"
1201	1250	"
1251	1300	"
1301	1350	"
1351	1400	"
1401	1450	"
1451	1500	"
1501	1550	"
1551	1600	"

Во 1958 година е должно да прикаже едни домашни филмски новости и еден домашен краткометражен филм на најмалку:

38 претстави
41
47
54
62
69
76
83
90
98
105
112
119
127
134
141
153
171
189
207
225
243
261
279
297
315
335
351
369
387
405
423
441
459
477
495
515
551
586
622
657
693
728
764
799
834
870
906
941
977
1012
1047
1083
1119

Табела бр. 4

Претпријатие за прикажување на филмови што во 1957 год. одржало вкупно:

од	1201	до	1250	претстави
"	1251	"	1300	"
"	1301	"	1350	"
"	1351	"	1400	"
"	1401	"	1450	"
"	1451	"	1500	"
"	1501	"	1550	"
"	1551	"	1600	"

Во 1958 г. е должно да прикаже едни домашни филмски новости или еден краткометражен филм на најмалку:

870 претстави
906
941
977
1012
1047
1083
1119

Со тоа домашен краткометражен филм да мора да прикаже на најмалку:

290 претстави
302
314
326
337
349
361
373

да го прикажат најмалку оној број домашни играни филмови што е определен во табелата бр. 1.

2. Бројот на претставите на кои претпријатијата од претходната точка во 1958 година се должни да прикажат домашни играни филмови е определен во табелата бр. 2.

3. Претпријатијата за прикажување на филмови што дневно одржуваат до три претстави се должни од 1 јануари до 31 декември 1958 година, покрај странски или домашен игран филм, да прикажат едни филмски новости и еден домашен краткометражен филм, и тоа најмалку на оној број претстави што е определен во табелата бр. 3.

Претпријатијата за прикажување на филмови што дневно одржуваат повеќе од три претстави се должни од 1 јануари до 31 декември 1958 година, покрај странски или домашен игран филм, да прикажат едни филмски новости или еден домашен краткометражен филм, и тоа најмалку на оној број претстави што е определен во табелата бр. 4.

4. Приложените табели бр. 1, 2, 3 и 4 се составен дел од оваа наредба.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1174

26 јуни 1958 година

Белград

Секретар
за просвета и култура,
Крсте Црвенковски, с. р.

530.

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за овластување на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија да ги пропишува минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија издава

НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПАСИ НА ЈАГЛЕН КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Стопанските организации наведени во точката 2 од оваа наредба се должни да формираат и да одржуваат минимални запаси на јаглен потребни за нивното нормално работење.

2. Минималните запаси што определените стопански организации се должни да ги формираат и да ги одржуваат изнесуваат, и тоа:

1) за термоелектраните здружени во заедниците на електроstopанските претпријатија — количини што ѝ одговараат на нивната просечна потрошувачка за нормална работа од 45 дена, со тоа што Заедницата на југословенското електроstopанство ќе утврди за секоја електрана посебно колку таа количина изнесува;

2) за термоелектраните во состав на индустриски претпријатија, како и за претпријатијата на цементната индустрија и за индустриските претпријатија од гранките 120, 123 и 124 — количини што ѝ одговараат на нивната просечна потрошувачка за нормална работа од 30 дена;

3) за индустриските претпријатија од гранките 114, 115 и 116, освен за претпријатијата на цементната индустрија, — количини што ѝ одговараат на нивната просечна потрошувачка за нормална работа од 15 дена.

Шекераните се должни да формираат и пред почетокот на кампањата да имаат 70% од количината на јаглен потребна за целата работна сезона на шекераната.

По потреба, Дирекцијата за сировини ќе утврди за стопанските организации од одредбите 2 и 3 на ставот 1 од оваа точка и за шекераните, колку изнесуваат количините на јаглен што тие се должни да ги формираат и да ги одржуваат.

3. Дирекцијата за сировини може, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за

индустрија, во исклучителни случаи за стопанските организации од претходната точка да определи отстапување од количините на минималните запаси определени во таа точка, а за стопанските организации од другите стопански гранки да ги определи количините на минималните запаси на јаглен што тие се должни да ги формираат и да ги одржуваат.

4. Минималните запаси на јаглен во количините предвидени во точката 2 а определени во смисла на точката 3 од оваа наредба стопанските организации се должни да ги формираат до 15 септември 1958 година.

Дирекцијата за сировини во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија може да го продолжи рокот за формирање на запасите од претходниот став.

5. Дирекцијата за сировини е должна да се грижи за извршувањето на оваа наредба.

6. На барање од Дирекцијата за сировини рудниците на јаглен се должни да ѝ доставуваат извештаи за количините на јаглен што во текот на договарањето ги бараат потрошувачите, за договорените количини, како и за производството, испораките и запасите.

На барање од Дирекцијата за сировини потрошувачите на јаглен се должни да ѝ доставуваат извештаи за состојбата на испораките и на запасите на јаглен.

Сроковите за доставување на извештаите од претходните ставови на оваа точка, како и обрасците на извештаите, ги определува Дирекцијата за сировини.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1492

9 јули 1958 година

Белград

Секретар
за индустрија,
Среј Крајгер, с. р.

531.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за утврдување на минималните лични доходи за хоноарна работа и за работа на странски стручњаци во стопанските организации и на минималните лични доходи во новинските и издавачките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот издава

НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕНТОТ ВО КОЈ РАЗЛИКАТА МЕЃУ ПЛАТАТА НА СТРАНСКИ СТРУЧЊАЦИ ЗАПОСЛЕНИ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗНОСОТ НА ТАРИФНИОТ СТАВ НА СООДВЕТНОТО РАБОТНО МЕСТО ВО ТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛЕГУВА ВО МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ

1. Од разликата меѓу договорената плата на странски стручњак запослен во стопанска организација според одредбите од Уредбата за запослување и размена на странски стручњаци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/57) и износот на тарифниот став на соодветното работно место во тарифниот правилник на стопанската организација, влегуваат 55% во износот на минималните лични доходи кој на стопанската организација ѝ служи како основа за пресметување на придонесите од доходот.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 06-1664/1

30 јуни 1958 година

Белград

Го застапува
Секретарот за трудот
Државен секретар
за работите на финансите
Никола Минчев, с. р

532.

Врз основа на членот 16 точка 17 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи стопански работи, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни работи пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Упатството за регистрација на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54) во точката 27 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Погонските и деловните единици на претпријатијата што се припоени кон задружни деловни сојузи врз основа на Привремената одлука за условите и постапката за припојување претпријатија, дуќани и погони кон задружните деловни сојузи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/56), не подлежат на регистрација.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 31

18 јуни 1958 година

Белград

Секретар
за правосудни работи,
Никола Срзентиќ, с. р.

533.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАПЧАНИЦИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Запчаници. Општи дефиниции —	JUS M.C1.011
Запчаници. Цилиндрични запчестности двојки. Дефиниции — — —	JUS M.C1.012
Запчаници. Конични запчестности двојки. Дефиниции — — — —	JUS M.C1.013
Запчаници. Стандардни модули (m _n) — — — — —	JUS M.C1.015
Запчаници. Цилиндрични запчестности двојки. Стандарден профил на еволвентните запчаници. — — —	JUS M.C1.016

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 октомври 1958 година.

Бр. 3130

2 јули 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

520. Уредба за овластување на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија да ги пропишува минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации — — — — —	717
521. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за извршувањето на Царинскиот закон — — — — —	717
522. Правилник за составувањето на периодичните пресметки и за наплатата на приходите за буџетите и фондовите од стопанските организации — — — — —	718
523. Наредба за исплатата на средствата за лични доходи во текот на пресметковниот период и за начинот на обезбедување на средствата на стопанските организации за исплата на личните доходи на работниците — — — — —	732
524. Наредба за определување на придонесот за 1958 година кој како трошок на работењето стопанските организации им го плаќаат на коморите, стручните здруженија, заедниците и задружните сојузи во кои се зачленети — — — — —	736
525. Наредба за условите за продавање определени видови предмети од основните средства и од средствата на заедничката потрошувачка на граѓани и на граѓански правни лица — — — — —	739
526. Наредба за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на превозни средства за потребите на туризмот — — — — —	739
527. Наредба за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на приплоден добиток од увоз и за изградба на штали за увезениот добиток — — — — —	740
528. Наредба за определување износите на лежарината за стоките што се наоѓаат во царински магацини и царински стоваришта — — — — —	740
529. Наредба за определување бројот на домашните играни филмови што претпријатијата за прикажување на филмови се должни да ги прикажат во 1958 година и за определување бројот на претставите на кои тие се должни да прикажат домашни филмови — — — — —	740
530. Наредба за минималните запаси на јаглен кај определени стопански организации — — — — —	743
531. Наредба за процентот во кој разликата меѓу платата на странски стручњаци запослени во стопанските организации и износот на тарифниот став на соодветното работно место во тие организации влегува во минималните лични доходи — — — — —	743
532. Упатство за дополнување на Упатството за регистрација на стопанските организации — — — — —	744
533. Решение за југословенските стандарди за запчаници — — — — —	744

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Улица Краљевика Марка бр. 9.
Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. Печат на
Белградскиот графички завод, Белград